



СЛУЖБ

НА ФЕДЕРАТИВНА НАРОД

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ“ излегува по потреба, во српско, хрватско, словенечко и македонско издание. — Огласи по тарифата. — Жиро сметка при Народната банка на ФНРЈ за претплата и одделни изданија бр 1032-Т-220 за огласи 1032-Т-221

Среда, 1 август 1956

БЕЛГРАД

БРОЈ 32

ГОД. XII

Цена на овој број : 40 дина. Преплатата за 1956 година изнесува 1500.— дина, а за странство 2200.— динари — Редакција: Улица Крајевина Марка бр. 8. — Телефони. Редакција: 28 838, Администрација: 28 776. Продажно одделение: 22-618. Гел претплата: 28 016

428.

Врз основа на членот 48, а во врска со членот 11 став 3, чл. 14 и 27 став 5 од Основниот закон за стипендиите („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 32/55), Сојузниот извршен совет донесува

УРЕДБА ЗА СТИПЕНДИИТЕ ЗА ШКОЛУВАЊЕ И УСОВРШУВАЊЕ ВО СТРАНСТВО

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

Стипендии за школување и за стручно и научно усовршување во странство се даваат според одредбите од Основниот закон за стипендиите и од оваа уредба.

Одредбите од оваа уредба се однесуваат и на усовршувањето на уметниците во странство.

Член 2

Стипендии за стручно и научно усовршување во странство можат да им се даваат на лицата во работен однос и на други лица.

Лицата што примаат стипендија за редовно школување во странство за време на тоа школување не можат да бидат во работен однос.

Член 3

Стипендии за школување и за стручно и научно усовршување во странство можат да даваат домашни даватели (во натамошниот текст: домашни стипендии) и странски даватели (во натамошниот текст: странски стипендии).

Член 4

Стипендии се даваат, по правило, кога за такво школување односно усовршување нема услови во земјата, или кога за тоа во странство постојат услови што овозможуваат подобро школување односно усовршување со оглед на посебните достасувања на современата наука и техника.

Стипендии можат да се даваат и во други случаи врз основа на меѓународни спогодби.

Член 5

Странски стипендии можат да се примаат само преку универзитетите и факултетите, односно преку државните органи, установите и организациите што ќе ги определи Секретаријатот за просвета и култура на Сојузниот извршен совет.

Како странски стипендии се сметаат и стипендиите што се даваат од помошта на Организацијата на Обединетите нации и од други меѓународни организации, или врз основа на меѓународните спогодби што ќе ги склучи напатава земја со цел на стручно усовршување на наши државјани во странство.

Член 6

Домашни и странски стипендии се даваат само врз основа на конкурс.

По исклучок, стипендија може да се даде и без конкурс ако давател на стипендијата е извршниот совет.

Член 7

Давателите на стипендии, односно државните органи, установите и организациите, преку кои е доделена стипендијата се должни да се грижат избраниите стипендисти благовремено да се приготват и оспособат за школување односно за усовршување во странство, за да се постигне целта на стипендијата.

Поблиски прописи за начинот и условите за оспособување на стипендистите донесува Секретаријатот за просвета и култура на Сојузниот извршен совет.

Член 8

За домашни и странски стипендии се склучува писмен договор.

Ако школувањето односно усовршувањето трае помалку од три месеца, склучувањето на писмен договор не е задолжително.

Член 9

Одредбите од оваа уредба не важат за работниците и службениците што стопанска организација според договорот со странско претпријатие ги упатува во странство заради запознавање со машини или со други уреди што се предмет на договорот, или заради оспособување за ракување со тие машини и уреди, ако престојот во странство не преминува вкупно три месеца.

II. ДОМАШНИ СТИПЕНДИИ

Член 10

Домашни стипендии се даваат според Основниот закон за стипендиите.

Член 11

Ако стипендијата трае повеќе од три месеца, со договорот за стипендијата може да се предвиди обврската на стипендистот повремено да го известува давателот на стипендијата за својата работа и за постигнатиот успех во текот на школувањето односно усовршувањето.

Со договорот за стипендијата мора да се предвиди обврската на стипендистот по завршеното школување односно усовршување во странство да му поднесе на давателот на стипендијата извештај и предлози во врска со својата натамошна работа, без оглед на траењето на стипендијата.

Член 12

Давателот на стипендијата е должен на Секретаријатот за просвета и култура на Сојузниот извршен совет да му достави еден примерок од договорот за стипендијата односно извештај за доделената стипендија, со потребни податоци, ако договорот за стипендија не е склучен на писмено.

Давателот на стипендијата е должен на Секретаријатот за просвета и култура на Сојузниот извршен совет на негово барање да му достави и други податоци за доделување на стипендијата.

Одредбите од претходните ставови важат и кога давател на стипендијата е општествена организација.

III. СТРАНСКИ СТИПЕНДИИ

Член 13

Странски стипендии се доделуваат врз основа на конкурс во склад со условите под кои се даваат тие.

За странските стипендии што се доделуваат преку универзитети или факултети конкурсот го распишува и изборот на стипендисти го врши универзитетскиот односно факултетскиот совет (член 27 став 5 од Основниот закон за стипендиите).

За стипендиите што се доделуваат преку определени државни органи, установи или организации (член 5 став 1), конкурсот го распишува и изборот на стипендисти го врши комисијата за стипендии. Оваа комисија ја формира државниот орган, установа односно организацијата преку која се доделува стипендијата.

Член 14

Договорот за странска стипендија го склучува универзитетот или факултетот, односно државниот орган, установа или организацијата преку која се доделува стипендијата.

Член 15

Ако странската стипендија трае повеќе од три месеца, со договорот може да се предвиди обврска на стипендистот повремено да го известува универзитетот или факултетот, односно државниот орган, установа или организацијата преку која е доделена стипендијата, за својата работа и за постигнатиот успех во текот на школувањето односно усовршувањето.

Со договорот за странска стипендија мора да се предвиди обврска на стипендистот по завршеното школување односно усовршување во странство да му поднесе на универзитетот или факултетот, односно на државниот орган, установа или организацијата преку која му е доделена стипендијата извештај и предлози во врска со натамошната работа, без обзир на траењето на стипендијата.

Давањето на стипендија може да се продолжи и по истекот на рокот од договорот, ако е потребно тоа заради завршувањето на студиите или од други оправдани разлози. Решението за тоа го донесува државниот орган, установа односно организацијата преку која е доделена странската стипендија.

Член 16

Обврската од членот 12 на оваа уредба за доставување на договорот за стипендија односно на извештајот до Секретаријатот за просвета и култура на Сојузниот извршен совет важи и за универзитетите и факултетите, односно државните органи, установи и организации, преку кои е доделена странската стипендија.

Член 17

Одредбите од Основниот закон за стипендиите согласно се применуваат и на странските стипендии.

IV. ВИСОЧИНА НА СТИПЕНДИИТЕ

1. Височина на домашните стипендии

Височината на домашните стипендии за лицата во работен однос што се на усовршување во странство изнесува 60% од платата што според важечките прописи ја имаат службениците односно работниците од соодветната категорија на служба во претставништва на Југославија во странство.

Секретаријатот за просвета и култура на Сојузниот извршен совет определува за одделни категории службеници односно работници на усовршување во странство, спрема кои категории службеници односно работници во претставништвата на Југославија во странство, ќе се утврдува височината на нивните стипендии.

Член 18

Височината на домашната стипендија за редовно школување односно усовршување во странство за лицата во работен однос ја определува давателот на стипендијата во секој одделен случај но најмногу до износот определен во претходниот член.

2. Височина на странските стипендии

Член 20

Височината на странската стипендија за лицата во работен однос и за другите лица се определува спрема спогодбата со странскиот давател.

Член 21

Ако странската стипендија не е достаточна за покривање на најнужните трошоци, на стипендистот може по исклучок да му се даде и домашна стипендија како дополнителна стипендија, со тоа вкупниот износ на странската и дополнителната стипендија да не може да го премине износот на стипендиите предвиден во членот 18 од оваа уредба.

V. Надзор над давањето на стипендии

Член 22

Надзор над давањето стипендии според одредбите од оваа уредба, врши Секретаријатот за просвета и култура на Сојузниот извршен совет.

Секретаријатот за просвета и култура на Сојузниот извршен совет во поглед на надзорот ги врши особено овие работи:

1) врши надзор над законитоста на актите за давање стипендии за школување и усовршување во странство;

2) му дава мислење на Сојузниот извршен совет и предложува донесување прописи и преземање мерки за давањето стипендии за школување и стручно усовршување во странство;

3) води евиденција на сите стипендисти што се упатуваат на школувањето односно усовршување во странство, без оглед кој е давателот на стипендијата и во кој вид се дава таа;

4) врши регистрација на сите договори што ги склучуваат странски даватели на стипендии со домашни органи, установи и организации, преку кои се даваат странските стипендии.

Во вршењето на правото на надзор секретаријатот може да го поништи изборот на стипендистот и да го запре натамошното давање на стипендија, ако установи дека изборот на стипендистот или доделувањето на стипендијата е извршено спротивно на прописите или условите на конкурсот.

Секретаријатот може да го запре извршувањето на договорите склучени со странски даватели на стипендии ако смета дека им се спротивни на важечките прописи.

Член 23

Секретаријатот за просвета и култура на Сојузниот извршен совет е должен за напратите на прописи и за мерките во врска со стипендиите, што ги донесува или му ги предлага на Сојузниот извршен совет, да побара мислење од Советот за стипендии (член 24).

Исто така, Секретаријатот е должен да побара мислење од Советот за стипендии ако поништува избор на стипендист или запира давање на стипендија.

Член 24

Како стручен совет на Секретаријатот за просвета и култура на Сојузниот извршен совет за прашањата на стипендии се оснива Совет за стипендии, кој ги проучува прашањата во врска со давањето на домашни и странски стипендии и му дава на Секретаријатот за просвета и култура на Сојузниот извршен совет мислење и му предлага преземање мерки и донесување прописи за давање домашни и странски стипендии.

Член 25

Советот за стипендии се состои од претседател, секретар и од потребен број членови, што ги именува Сојузниот извршен совет по предлог од Секретаријатот за просвета и култура на Сојузниот извршен совет.

VI ДРУГИ ОДРЕДБИ

Член 26

На лицата во работен однос што заминуваат на усовршување во странство како стипендисти на домашни или странски даватели на стипендии, им се одобрува отсуство. Ова отсуство не може да биде подолго од две години.

По исклучок, на лицата од претходниот став може да им се одобри отсуство и подолго од две години, но не подолго од времето потребно за усовршување на кое се упатуваат.

Времето поминато на отсуство одобрено заради усовршување се смета во работниот стаж и за напредување.

Член 27

На лицата во работен однос додека се на усовршување во странството покрај стипендијата им припаѓа и плата, и тоа:

1) на лицата што имаат фамилија на издршка:
а) до три месеца престој во странството — редовна плата, односно плата во височина на тарифниот став;

б) за време престојот во странството преку три месеца — 75% од редовната плата, односно од платата во височина на тарифниот став;

2) на лицата што немаат фамилија на издршка:
а) до три месеца престој во странство — 50% од редовната плата, односно од платата во височина на тарифниот став;

б) за време престојот во странство преку три месеца — 30% од редовната плата, односно од платата во височина на тарифниот став.

Член 28

На лицата во работен однос додека се на усовршување во странство им припаѓа додаток на деца според важечките прописи.

Член 29

На лицата во работен однос на кои им е дадена домашна стипендија, на име патни трошоци до местото на усовршувањето и назад, им припаѓа надоместок во височина на дневницата за службени патувања и за трошоците за возниот билет, според прописите за патните и селибните трошоци што важат за службените патувања во странство.

Давателот на домашна стипендија може да определи и понизок надоместок на превозните и на другите трошоци за патувањето од надоместокот определен во претходниот став.

На лицата во работен однос на кои им е доделена странска стипендија, им припаѓа надоместок на превозните и на другите трошоци за патување спрема постигнатата спогодба со странскиот давател.

Одредбите од ст. 1 и 2 на овој член се однесуваат и на лицата во работен однос на кои им е доделена странска стипендија, ако универзитетот или факултетот, односно државниот орган, установа или организацијата преку кои е доделена странската стипендија презеле обврска наместо странскиот давател да го сносат тие надоместокот на превозните и на другите трошоци за патување на стипендистот.

Член 30

Лицата упатени на усовршување во странство што ќе останат во работен однос, имаат право на здравствена заштита според важечките прописи (член 47 точка 4 од Уредбата за спроведување на Законот за здравственото осигурување на работниците и службениците („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 55/54).

Лицата на кои работниот однос им е прекинат заради школување односно усовршување во странство, имаат право на здравствена заштита според важечките прописи (член 11 став 1 точка 3 од Законот за здравствено осигурување на работниците и службениците и член 47 точка 3 од Уредбата за

спроведување на Законот за здравственото осигурување на работниците и службениците).

Лицата во работен однос што се упатуваат на школување односно усовршување во странство, имаат право на здравствена заштита во ист обем и под исти услови како и осигурениците — југословенски државјани што се упатени до меѓународни организации или установи или меѓународни или странски стопански организации или претпријатија заради стручно усовршување (член 47 точка 3 од Уредбата за спроведување на законот за здравствено осигурување на работниците и службениците). Средствата за трошоците на здравствената заштита на овие лица ги обезбедува давателот на домашна стипендија односно државниот орган, установа или организацијата преку која е дадена странската стипендија.

Лицата од претходниот став го остваруваат правото на здравствена заштита по постапката предвидена со важечките прописи за остварување на здравствената заштита на социјално осигурените лица во странство.

Поблиски прописи за начинот на обезбедувањето на средствата и за пресметувањето и плаќањето на здравствените услуги користени во странство за лицата од ст. 1, 2 и 3 од овој член донесува секретаријатот за народно здравје на Сојузниот извршен совет во согласност со Државниот секретаријат за надворешни работи.

VII. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 31

Сите договори за стипендиите за школување односно усовршување во странство склучени пред влегувањето во сила на оваа уредба остануваат во важност.

Член 32

Одредбите од оваа уредба не се однесуваат на домашните стипендии чии даватели се општествени организации, задужбини и приватни правни лица, ако со одредбата од членот 12 на оваа уредба не е определено поинаку.

Член 33

Со влегувањето во сила на оваа уредба престанува да важи одредбата од точката VII на Одлуката за височината на стипендиите („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 33/35).

Член 34

Оваа уредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Сојузен извршен совет

Р. п. бр. 313
17 јули 1956 година
Белград

Претседател на Република
Јосип Броз-Тито, с. р.

429.

Врз основа на членот 17 од Уредбата за фонлот на обртните средства на стопанските организации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 31/56), Сојузниот извршен совет донесува

О Д Л У К А

ЗА НАЧИНОТ НА УТВРДУВАЊЕТО НА ПОЧЕТНИОТ ФОНД НА ОБРТНИТЕ СРЕДСТВА НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

I. За стопанските организации наведени во членот 17 од Уредбата за фонлот на обртните средства на стопанските организации, износот на по-

четниот фонд на обртните средства го пресметува банката по постапката и врз основа на елементите предвидени со оваа одлука.

II. Како основица за пресметување на почетниот фонд на обртните средства на стопанските организации од точката I на оваа одлука служат одобрените кредити за постојани и дополнителни обртни средства спрема податоците од банката со состојбата на 30 јуни 1956 година.

III. Од основицата за пресметување на почетниот фонд на обртните средства од претходната точка се одбиваат кредитите за обртни средства што се одобрени за посебни намени, и тоа:

1) за откуп на селскостопански производи и за авансирање на контрахираните количини селскостопански производи;

2) за извозната односно увозната дејност, за стокирање на запасите и на приготвување стоки за извоз;

3) на трговските претпријатија — за давање потрошувачки кредити и за обезбедување стоки во краиштата тешко пристапни за време на зимата;

4) на трговските и угостителските претпријатија — за обезбедување зимница;

5) за покрите на загубите и санациони кредити;

6) за запаси на сировини, материјали и готови производи односно стоки што ги преминуваат нормалните потреби на стопанските организации, и за некурентни запаси;

7) за определените цели според посебните одлуки на Сојузниот извршен совет, како и други кредити со посебна намена.

IV. Ако со анализа на податоците од месечните книговодствени состојби и од годишната завршна сметка за финансиското работење на стопанската организација и со контрола над употребата на кредитите се утврди дека постои ненаменско користење на обртните средства, банката, покрај одобрените кредити од претходната точка, ги одбива од основицата од точката II на оваа одлука, и тоа:

1) износите за потрошените обртни средства во инвестиции, ако со посебни прописи не е регулирано поинаку;

2) износите за побарувањата од купувачите и од другите лица преку предвидениот срок за наплата, ако тие износи не се покриени со средствата на поверителите што се водат како ненамирени обврски над 10 дена;

3) износите на загубите и на кусоците, како и на застарените и ненаплативите побарувања, ако не се покриени со исправки на вредноста во пасивата.

V. Износот што се добива кога од основицата од точката II ќе се извршат одбивањата во смисла на точ. III и IV од оваа одлука претставува почетен фонд на обртните средства што им се доделува на управување на стопанските организации.

VI. Почетниот фонд на обртните средства од претходната точка банката ќе им го зголеми на производните стопански организации за износот за колку помалу им се одобрени кредити за редовниот обем на работењето поради користењето аванс од инвеститорот односно од нарачачот на работите.

VII. По исклучок од одредбите од точ. II — VI на оваа одлука, за долу наведените стопански организации кои на 30 јуни 1956 година користиле кредит кај банката, банката го пресметува почетниот фонд на обртните средства според посебна постапка, и тоа:

1) за трговските претпријатија што се занимаваат со промет на селскостопански производи на големо и за претпријатија за промет со семенски стоки — во височина на просечните едномесечни запаси на амбалажа, материјали и ситен инвентар и на трошоците на едномесечна режија за поминатите дванаесет месеци;

2) за надворешнотрговските претпријатија, и тоа:

а) за специјализираните претпријатија за работи на извоз и увоз што немаат складови и за специјализираните претпријатија за извоз на селскостопански производи — во височина на вредноста на просечните едномесечни запаси на амбалажа, материјали и ситен инвентар и на износот на тримесечна режија во 1956 година;

б) за специјализираните претпријатија за работи на извоз и увоз што имаат складови — во височина на вредноста на просечните едномесечни запаси на стоки, амбалажа, материјали и ситен инвентар и на износот на тримесечна Режија во 1956 година;

в) за специјализираните претпријатија за работи на контрола на квалитетот и квантитетот на стоките — во височина на вредноста на просечните едномесечни запаси на материјали и ситен инвентар и на тримесечна Режија во 1956 година;

г) за специјализираните претпријатија за меѓународна шпедиција — во височина на вредноста на просечните едномесечни запаси на ситен инвентар и на помошни материјали и на едномесечна Режија за поминатите дванаесет месеци;

д) за специјализираните претпријатија за застапување странски фирми — во височина на просечната тримесечна Режија во 1956 година.

3) за градежните претпријатија почетниот фонд на обртните средства се утврдува, и тоа:

а) во износ од 50% од вредноста на тримесечните, а кај претежно специјализираните градежни претпријатија или кај изградбата на специјални објекти (мостоградба, тунелоградба, хидроградба, далеководи) од вредноста на едномесечните материјални трошоци според одобрената завршна сметка на градежното претпријатие за 1955 година;

б) во износот од 50% од износот на платите, со социјален придонес и со придонес за станбена изградба, за два месеца според одобрената завршна сметка на градежното претпријатие за 1955 година;

в) во износ на вредноста на запасите на ситен инвентар и алат според одобрената завршна сметка на градежното претпријатие за 1955 година.

За споредните и помошните погони на градежните претпријатија почетниот фонд на обртните средства се утврдува во височина на износот на кредитот што го користи градежното претпријатие за оваа цел на 30 јуни 1956 година.

4) За претпријатијата во состав на железничкиот, поштенскиот, телеграфскиот и телефонскиот сообраќај почетниот фонд на обртните средства се определува во височина на кредитот за постојани обртни средства, што ќе се утврди според одредбите од одлуката на Сојузниот извршен совет бр. 418 од 9 октомври 1954 година.

5) За стопанските организации на поморскиот, речниот и воздушниот сообраќај почетниот фонд на обртните средства ќе го утврди Народната банка врз основа на предлозите од посебни стручни комисији формирани од сојузниот државен секретар за работи на финансиите.

VIII. Сојузниот извршен совет може да го определи за одделни категории стопански организации почетниот фонд на обртните средства во проценти од износот што е пресметан во смисла на точ. II — VII од оваа одлука.

IX. Врз основа на постапката спроведена во смисла на точ. II—VIII од оваа одлука, банката ја известува писмено стопанската организација за височината на почетниот фонд на обртните средства. Банката е должна во извештајот од претходниот став да ги наведе елементите врз основа на кои ја пресметнала височината на почетниот фонд на обртните средства.

X. По доставувањето на извештајот од претходната точка банката ќе ги намали вкупно одобрените кредити за обртни средства на стопанските

организации за износот на почетниот фонд на обртните средства, а за остатокот на кредитот ќе склучи договор за кусорочен кредит со стопанската организација.

XI. Износот на почетниот фонд на обртните средства се евидентира кај банката. Стопанските организации се должни да го евидентираат на посебна сметка во своето књиговодство износот на почетниот фонд на обртните средства.

XII. Постапката во врска со пресметувањето на почетниот фонд на обртните средства на стопанските организации банката ќе го спроведе во срок од 60 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

XIII. Стопанската организација може да подаде приговор поради повреда на прописите од страна на банката во поглед на правилната примена на мерилата од точ. II—VIII на оваа одлука.

XIV. Приговорите од претходната точка му ги поднесуваат во срок од 30 дена од денот на приемот на извештајот од банката од точката IX на оваа одлука, и тоа:

1) на сојузниот Државен секретаријат за работи на финансиите — стопанските организации од областа на железничкиот, поштенскиот и воздушниот сообраќај, како и стопанските претпријатија што производат за определени потреби на Југословенската народна армија;

2) на секретаријатот за работи на финансиите на народниот одбор на околицата — сите други стопански организации.

Сојузниот државен секретар за работи на финансиите и републичките државни секретари за работи на финансиите можат да ги определат стопанските организации, кои, по исклучок од точ. 2 на претходниот став, своите приговори ќе им ги поднесуваат на нив.

XV. Органите надлежни за разгледување на приговорите од стопанските организации да извршат да донесат решенија во срок од 30 дена од денот на приемот на приговорите.

Решението од претходниот став е конечно.

XVI. Банките се должни веднаш по приемот на приговорите од стопанските организации да извршат исправки на сметковните грешки сторени при утврдувањето на височината на почетниот фонд на обртните средства.

XVII. Предавањето на почетниот износ на фондот на обртните средства во смисла на членот 20 од Уредбата за фондот на обртните средства на стопанските организации, ќе се изврши во срок од 30 дена по истекот на рокот од точката XV на оваа одлука.

XVIII. Ако во рокот од претходната точка не се изврши предавање на почетниот износ на фондот на обртните средства, ќе се смета дека предавањето е извршено на денот кога стопанската организација го добила извештајот од банката од точката IX на оваа одлука.

XIX. Се овластува сојузниот државен секретар за работи на финансиите, по потреба, да донесува поблиски прописи за спроведување на оваа одлука.

XX. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Р. п. бр. 298

14 јули 1956 година
Белград

Сојузен извршен совет

Секретар Потпретседател,
Велько Зековиќ, с. р. Светозар Вукмановиќ, с. р.

430.

Врз основа на членот 51 став 4 од Уредбата за распределба на вкупниот приход на стопанските организации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 10/56), Сојузниот извршен совет донесува

О Д Л У К А

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УПОТРЕБАТА НА СРЕДСТВАТА ЗА САМОСТОЈНО РАСПОЛАГАЊЕ НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

1. Во Одлуката за употребата на средствата за самостојно располагање на стопанските организации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 35/55 и 19/56) во точката I по редниот број 12 се додава нов реден број 13, кој гласи:

„13) платите на работниците и службениците во височина на ставовите предвидени во тарифниот правилник за редовно работно време, заедно со придонесите за социјално осигурување и станбена изградба, за време учеството во работното време на работниците и службениците во обуката и вежбите (на полигон) во состав на противвајронски единици, формирани врз основа на членот 136 од Законот за народната одбрана“.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Р. п. бр. 321

23 јули 1956 година
Белград

Сојузен извршен совет

Го заменува Секретарот, Потпретседател,
Мома Марковиќ, с. р. Светозар Вукмановиќ, с. р.

431.

Врз основа на ставот 2 одделот 12 главата XXV на Сојузниот општествен план за 1956 година, Сојузниот извршен совет донесува

О Д Л У К А

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ДАВАЊЕ НАДОМЕСТОК (РЕГРЕС) ПРИ ПРОДАЖБАТА НА УВЕЗЕНИОТ ПРИПЛОДЕН ДОБИТОК

1. Во Одлуката за давање надоместок (регрес) при продажбата на увезениот приплоден добиток („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 34/55) во точката I став 2 се брише зборот „само“, а на крајот на ставот место точка се става запирка и се додаваат зборовите: „како и за приплоден добиток увезен со компензација“.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Р. п. бр. 322

23 јули 1956 година
Белград

Сојузен извршен совет

Го заменува Секретарот, Потпретседател,
Мома Марковиќ, с. р. Светозар Вукмановиќ, с. р.

432.

Врз основа на членот 29 од Уредбата за организацијата и работата на Сојузниот извршен совет („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 26/56), Сојузниот извршен совет донесува

О Д Л У К А

ЗА ИМЕНУВАЊЕ НОВИ ЧЛЕНОВИ НА ОДБОРОТ ЗА НАРОДНО ЗДРАВЈЕ НА СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ

I. За нови членови на Одборот за народно здравје на Сојузниот извршен совет се именуваат, и тоа:

1) Др Иво Бродарац, директор на Централниот хигиенски завод во Загреб,

2) Др Борислав Петровиќ, директор на Сојузниот завод за народно здравје.

II. Се ослободува од должноста член на Одборот за народно здравје на Сојузниот извршен совет Др Бранко Цвијановиќ, доцент на Медицинскиот факултет во Загреб, поради заминување во странство.

Р. п. бр. 319

20 јули 1956 година

Белград

Сојузен извршен совет

Го заменува секретарот, Потпретседател,
Мома Марковиќ, с. р. Светозар Вукмановиќ, с. р.

433.

Врз основа на точка I став 5 од Одлуката за употребата и пресметувањето на странските средства за плаќање („Службен лист на ФНРЈ“, број 54/55), а во врска со членот 2 став 2 од Уредбата за девизното работење („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 54/55), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ПОСТАПКАТА СО СТРАНСКИТЕ СРЕДСТВА ЗА ПЛАЌАЊЕ ОСТВАРЕНИ СО УСЛУЖНА ДЕЈНОСТ

1. Во Одлуката за постапката со странските средства за плаќање остварени со услужна дејност („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 58/55) во точката I редниот број 5 се менува и гласи:

„5) На претпријатијата за квалитативно и квантитативно преземање стоки — 100%“

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Р. п. бр. 320

23 јули 1956 година

Белград

Сојузен извршен совет

Го заменува Секретарот, Потпретседател,
Мома Марковиќ, с. р. Светозар Вукмановиќ, с. р.

434.

Врз основа на членот 12 под II точката 1 од Уредбата за пренесување работите во надлежност на сојузните и републичките органи на управата („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 26/56), во согласност со Државниот секретаријат за работи на стоковниот промет, пропишувам

ПРАВИЛНИК

ЗА ИЗМЕНИ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА СТРУЧНАТА СПРЕМА НА РАБОТНИЦИТЕ НА РАБОТА ВО УГОСТИТЕЛСКИТЕ ПРЕТПРИЈАТИЈА И ДУКАНИ

Член 1

Во Правилникот за стручната спрема на работниците на работа во угостителските претпријатија и дукани („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 23/56), во членот 10 став 1 и во членот 11 ст. 1 и 2, наместо датумот „30 јуни 1956“, се става датумот „30 јуни 1957“.

Член 2

Овој правилник влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Бр. 801

27 јуни 1956 година

Белград

Секретар за работи
на Сојузниот извршен совет,
Фрањо Попиќ, с. р.

435.

Врз основа на членот 34 точката 1 од Уредбата за надворешнотрговското работење („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 25/55), а во врска со членот 7 одделот 1 алинејата А под а) точ. 2 од Уредбата за пренесување работите во надлежност на сојузните и републичките органи на управата („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 26/56) Комитетот за надворешна трговија, по прибавената согласност од Државниот секретаријат за работи на стоковниот промет, донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ЗАБРАНА НА ИЗВОЗОТ И ЗА КОНТИНГЕНТИРАЊЕ НА ПРОИЗВОДИТЕ НАМЕНЕТИ ЗА ИЗВОЗ

1. Во Решението за забрана на извозот и за контингентирање на производите наменети за извоз („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 58/55, 25/56 и 29/56) во точката 1 под а) во стариот 7 на гранката 122 (Дрвна индустрија) и гранка 313 (Експлоатација на шумите) по зборовите „Костенас екстракт“ се брише точката и запирката и се ставаат зборовите „и пругестиот ореов фурнир-фриз“.

2. Ова решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

П. бр. 25

27 јули 1956 година

Белград

Заменик на претседателот
на Комитетот за надворешна
трговија
Државен потсекретар,
Ивица Гретиќ, с. р.

436.

Врз основа на членот 23 став 2 од Уредбата за девизното работење („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 54/55 и 23/56), и точката 1 став 3 од Одлуката за пресметување разликата во цените при увозот и извозот („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 54/55), а во врска со членот 7 одделот I алинејата А) под а) точката 3 став 4 и точката 6 став 1 од Уредбата за пренесување работите во надлежност на сојузните и републичките органи на управата („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 26/56), Комитетот за надворешна трговија донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЧИНОТ НА УТВРДУВАЊЕТО НА РАЗЛИКАТА ВО ЦЕНИТЕ ПРИ ИЗВОЗОТ НА ОПРЕМА

1. Разликата меѓу домашните и странските цени при извозот на опремата ќе се пресметува преку Југословенската банка за надворешна трговија, и тоа според одредбите од посебното упатство што ќе го донесе Комитетот за надворешна трговија.

2. Ова решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

П. бр. 19
18 јули 1956 година
Белград

Претседател
на Комитетот за надворешна трговија,
Хасан Бркиќ, с. р.

437.

Врз основа на членот 2 став 2 од Уредбата за девизното работење („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 54/55), а во врска со членот 7 одделот I алинејата А) под а) точката 3 став 1 од Уредбата за пренесување на работите во надлежност на сојузните и републичките органи на управата („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 26/56) и членот 84 став 1 од Законот за државната управа („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 13/56), Комитетот за надворешна трговија, со согласност од сојузниот Државен секретаријат за работи на финансиите пропишува

У П А Т С Т В О

ЗА НАЧИНОТ НА УПОТРЕБАТА НА ДЕЛОТ ОД СТРАНСКИТЕ СРЕДСТВА ЗА ПЛАЌАЊЕ ШТО МУ ПРИПАГА НА ИЗВОЗНИКОТ НА СТОКИ

1. Извозниците на стоки на кои според одредбата од точката I став 2 од Одлуката за употребата и пресметувањето на странските средства за плаќање („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 54/55) за намирување на трошоците на извршената работа и за други сопствени плаќања им припаѓа 1% од остварените странски средства за плаќање, можат ако како комисионери или агенти извезле стоки на некоја производна стопанска организација, на таа стопанска организација да и отстапат според пресметковниот курс дел од наведениот процент од остварените странски средства за плаќање што им припаѓаат од односната зделка.

2. Извозниците на стоки можат странските средства за плаќање што ќе им припаднат во смисла на претходната точка, односно што ќе им го останат по отстапувањето на производната стопанска организација, ќе ги употребат за своите стокосни и нестокосни плаќања за кои според важечките прописи се овластени, и тоа на начинот предвиден во тие прописи.

За целите и на начинот од претходниот став и производните стопански организации можат да употребат дел од странските средства за плаќање што ќе им ги отстапат извозниците врз основа на точката 1 од ова упатство.

3. Ова упатство влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

П. бр. 17
17 јули 1956 година
Белград

Претседател
на Комитетот за надворешна
трговија,
Хасан Бркиќ, с. р.

438.

Врз основа на точката 2 од Одлуката за интересите норми на кредитите и средствата од банките кај Народната банка („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 30/56) и членот 24 од Уредбата за банките и штедилниците („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 4/54), донесувам

РЕШЕНИЕ

ЗА ВИСОЧИНАТА НА ИНТЕРЕСИТЕ НА КРЕДИТИТЕ И СРЕДСТАВА НА БАНКИТЕ КАЈ НАРОДНАТА БАНКА

1. На кредитите за обртни средства добивени од Народната банка, другите бански и штедилниците

(во натамошниот текст: банките) плаќаат интерес по нормата од 5% годишно.

2. На кредитите за инвестиции добивени од Народната банка за преземените заеми за инвестиции од Општиот инвестиционен фонд, банките плаќаат интерес за 1/2% повизок од средната — просечна пондерирана интересна норма на преземените заеми за инвестиции.

3. На средствата што ги држат банките кај Народната банка по кој и да е основ Народната банка плаќа интерес по нормата од 1% годишно.

4. Ова решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“, а ќе се применува од 1 августа 1956 година.

Бр. 82
14 јули 1956 година
Белград

Народна банка ФНРЈ

Гувернер,
Војин Гузина, с. р.

439.

Врз основа на членот 6 од Уредбата за југословенските стандарди, сојузните прописи за квалитетот на производите и за произволителните спецификации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 17/51), Сојузната комисија за стандартизација донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ЕЛЕМЕНТИТЕ НА СТЕГАЛКИТЕ

1. Во издание на Сојузната комисија за стандартизација се донесуваат југословенски стандарди: Исофрлувачи за алати со конична

рачка спрема JUS K.D0.011	JUS K.D0.050
Четвртки за вретена, рачни колца и рачкици	JUS K.G3.010
Нарецкани подложни плочички со изрез	JUS K.G3.070
Тркалесто подложни плочички и подложни плочички со коничен впуск	JUS K.G3.071
Крилеци вијци за стегалки. Метрички навој M5 до M10	JUS K.G3.100
Нарецкани вијци за стегалки. Метрички навој M5 до M10	JUS K.G3.105
Вијци со рачкица за стегалки. Метрички навој M10 до M20	JUS K.G3.110
Вијци со цврста полука за стегалки. Метрички навој M8 до M20	JUS K.G3.115
Вијци со слободна полука за стегалки. Метрички навој M10 до M20	JUS K.G3.120
Вијци со плочичка за стегалки. Метрички навој M5 до M12	JUS K.G3.125
Притежни парчиња за стегалки	JUS K.G3.150
Притежни плочички за стегалки	JUS K.G3.151
Начин на зацврстувањето и мерки за притежните плочички спрема JUS K.G3.151	JUS K.G3.152
Рачкици за стегалки	JUS K.G3.180
Топчести рачкици	JUS K.G3.181
Крилеци рачкици	JUS K.G3.182
Едноставни ексцентрични полуци	JUS K.G3.185
Виљушкести ексцентрични полуци	JUS K.G3.186
Полуци со жлебен ексцентар	JUS K.G3.187
Кугли за рачкици и полуци	JUS K.G3.189
Навртки со цврста полука	JUS K.G3.205
Навртки со слободна полука	JUS K.G3.206
Прислони чеп	JUS K.G3.220
Нолчички со шестострана глава	JUS K.G3.221

2. Наведените југословенски стандарди објавени се во посебно издание на Сојузната комисија за стандардизација, кое е составен дел од ова решение.

3. Овие југословенски стандарди влегуваат во сила на 1 јануари 1957 година,

Бр. 2785
20 јули 1956 година
Белград

Претседател
на Сојузната комисија за
стандардизација,
Инж. Славољуб Виторовиќ, с. р.

440.

Врз основа на членот 6 од Уредбата за југословенските стандарди, сојузните прописи за квалитетот на производите и за производителните спецификации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 17/51), Сојузната комисија за стандардизација донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ЕЛЕМЕНТИТЕ НА СТЕГАЛКИТЕ, ВИЈЦИТЕ, НАВРТКИТЕ, РАЧКИТЕ, РАЧКИЦИТЕ, РАКУНИЦИТЕ И НАВОИТЕ

1. Во издание на Сојузната комисија за стандардизација се донесуваат југословенски стандарди: Метрички конични навои. Конус 1 : 16.

Со основна вредност	JUS M.B0.017
Едисонови навои. Гранични мерки	JUS M.B0.380
Вијци за точно налагање за помошно спојување конструкција при заковање	JUS M.B1.063
Увртни вијци за стегалки. Изработка 2. Метрички навој — М5 до М20	JUS M.B1.292
Високи шестострани навртки за стегалки. Изработка 2. Метрички навој — М8 до М30	JUS M.B1.607
Високи шестострани навртки со венец за стегалки. Изработка 2. Метрички навој — М8 до М30	JUS M.B1.620
Нарецкани навртки за стегалки. Метрички навој — М5 до М10	JUS M.B1.672
Навртки со зарези на ободот. Метрички навои на редовите В, С, D и Е	JUS M.B1.710
Навртки со дупки на ободот. Метрички навои на редовите В, С, D и Е	JUS M.B1.711
Шестострани цевни навртки. Цилиндрични цевни навои спрема JUS M.B0.056	JUS M.B1.730
Стегалки. Подложни плочички — калени	JUS M.B2.016
Подложни плочички за осигурување навртки спрема JUS M.B1.710	JUS M.B2.140
Затезни навртки и спојки, долги, од цевки. Метрички навој — М6 до М80	JUS M.B5.100
Шестострани затезни навртки. Метрички навој М6 до М30	JUS M.B5.101
Отворени затезни навртки и спојки. Метрички навој — М6 до М72	JUS M.B5.102
Прости рачки	JUS M.C7.100
Свртливи рачки	JUS M.C7.101
Рачки од пресован материјал	JUS M.C7.110
Свртливи рачки од пресован материјал	JUS M.C7.111
Ракуници	JUS M.C7.120
Ракуници со свртлива рачка	JUS M.C7.130
Прави рачкици со рачка	JUS M.C7.140
Свиткани рачки со рачка	JUS M.C7.141

2. Наведените југословенски стандарди објавени се во посебно издание на Сојузната комисија за стандардизација, кое е составен дел од ова решение.

3. Овие југословенски стандарди влегуваат во сила на 1 јануари 1957 година,

Бр. 2787
20 јули 1956 година
Белград

Претседател
на Сојузната комисија за
стандардизација,
Инж. Славољуб Виторовиќ, с. р.

441.

Врз основа на членот 6 од Уредбата за југословенските стандарди, сојузните прописи за квалитетот на производите и за производителните спецификации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 17/51), Сојузната комисија за стандардизација донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ОД ОБЛАСТА НА МОТОРИТЕ СО ВНАТРЕШНО СОГОРУВАЊЕ И НА МОТОРНИТЕ ВОЗИЛА

1. Во издание на Сојузната комисија за стандардизација се донесуваат југословенски стандарди: Означување на моторите и шасиите на моторните возила	JUS M.N0.011
Моторни возила. Дефиниции на поимите и големината	JUS M.N0.012
Моторни возила. Терминологија на четири јазици средена по децимална класификација	JUS M.N0.050
Одредување на стандардната потрошувачка на гориво на моторните возила (освен тракторите)	JUS M.N0.301
Означување на цилиндрот и смер на свртувањето на моторите s. u. s. (освен на авионските)	JUS M.N3.002
Парчиња за автомобили и трактори и со моторот s. u. s.	JUS M.N4.001
Називни напони и смер на свртувањето на електричните машини и уреди за моторни возила	JUS N.P0.201

2. Наведените југословенски стандарди објавени се во посебно издание на Сојузната комисија за стандардизација, кое е составен дел од ова решение.

3. Овие југословенски стандарди влегуваат во сила на 1 јануари 1957 година,

Бр. 2788
20 јули 1956 година
Белград

Претседател
на Сојузната комисија за
стандардизација,
Инж. Славољуб Виторовиќ, с. р.

442.

Врз основа на членот 6 од Уредбата за југословенските стандарди, сојузните прописи за квалитетот на производите и за производителните спецификации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 17/51), Сојузната комисија за стандардизација донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА КЛУЧЕВИ И ЕЛЕМЕНТИ НА СТЕГАЛКИТЕ

1. Во издание на Сојузната комисија за стандардизација се донесуваат југословенски стандарди: Подесливи потпорни вијци	JUS K.G3.222
Сведести рачкици за стегалки	JUS K.G3.250
Крстести рачкици за стегалки	JUS K.G3.251

Клинови со жлеб
Клинови со прорез
Осигурителни чивии
Чепови за фиксирање со петлица
Петлици
Прави шепи
У-Шепи
Шепи со едно колено
Шепи со две колена
Скалести подлоги за шепи
Вогици за бушење
Вогици за дупчење со венец
Променливи вогици за дупчење и ви-
ци со венец — М5 до М8
Шиљци
Шиљци со навртка за симнување
Тешки шиљци со навртка за симну-
вање
Обртни шиљци со агол од 60°. Техни-
чки прописи за изработка и испо-
рака
Обртни шиљци со агол од 60°. Мерки
и тежини
Уметци од тврд метал за шиљци
Екзеви. Полесливи средишни гнезда
Кукести клучеви
Забести клучеви

JUS K.G3.260
JUS K.G3.261
JUS K.G3.271
JUS K.G3.272
JUS K.G3.275
JUS K.G3.280
JUS K.G3.281
JUS K.G3.282
JUS K.G3.283
JUS K.G3.290
JUS K.G3.340
JUS K.G3.341
JUS K.G3.342
JUS K.G3.360
JUS K.G3.361
JUS K.G3.362
JUS K.G3.365
JUS K.G3.366
JUS K.G3.369
JUS K.G3.370
JUS K.G3.100
JUS K.G3.101

2. Наведените југословенски стандарти објавени се во посебно издание на Сојузната комисија за стандартизација, кое е составен дел од ова решение.

3. Овие југословенски стандарти влегуваат во сила на 1 јануари 1957 година.

Бр. 2786

20 јули 1956 година

Белград

Претседател
на Сојузната комисија за
стандартизација.
Инж. Славољуб Виторовиќ, с. р.

443.

Врз основа на членот 3 од Уредбата за југословенските стандарди, сојузните прописи за квалитетот на производите и за производителните спецификации („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 17/51) и членот 2 став 2 од Уредбата за организацијата и работата на Сојузната комисија за стандартизација („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 21/53), донесувам

РЕШЕНИЕ

ЗА ИЗМЕНА НА РЕШЕНИЕТО ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА МЕТОДИТЕ ЗА ИСПИТУВАЊЕ ПОСТОЈАНОСТА НА БОЈОСУВАЊЕТО НА ТЕКСТИЛОТ И НА ТЕКСТИЛНИТЕ БОИ

1. Во Решението за југословенските стандарди за методите за испитување постојаноста на бојосувањето на текстилот и на текстилните бои („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 21/56) во точката 1 алинејата 2 „Испитување на текстилот. Постојаност на бојосувањето. Сива скала за оценка на помената на бојосувањето JUS F.S3.011“ се менува бројот и се става: JUS F.S3.008“.

2. Ова решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Бр. 2686

10 јули 1956 година

Белград

Претседател
на Сојузната комисија
за стандартизација.
Инж. Славољуб Виторовиќ, с. р.

444.

Врз основа на членот 17 во врска со членот 12 од Уредбата за управување со фондовите за унапредување на селското стопанство („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 22/56), Сојузот на селскостопанско-шумарските комори на ФНРЈ доносува

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ОДЛУКАТА ЗА ДАВАЊЕ ПРЕМИИ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ ЗА СОРТНО СЕМЕ ОД ПШЕНИЦА, РЖ, ОЗИМ ЈАЧМЕН, ОВЕС, ОРИЗ И СОЈА

Во Одлуката за давање премии на селскостопанските производители за сортно семе од пченица, рж, озим јачмен, овес, ориз и соја („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 36/55) се вршат измени и дополненија, така нејзиниот пречистен текст да гласи:

ОДЛУКА

за давање премии на селскостопанските производители за сортно семе од пченица, рж, озим јачмен, овес, ориз

1. На селскостопанските производители за произведеното пречистено, запрашено, испитано и продадено сортно семе ќе се дава премия, и тоа за 1 килограм дигачи за:

	Класата определена од Заводот за контрол на семето	Класата утврдена со контрола на полето	
		А	Б
пченица	I класа	14	12
пченица	II класа	12	10
рж	I класа	12	10
рж	II класа	10	8
овес и озим јачмен	I и II класа	5	5
ориз (арпа)	I класа	28	25
ориз	II класа	25	22
соја	I класа	20	18
соја	II класа	18	16

2. За пченицата и ржта премијата на селскостопанските производители ќе им се исплатува покрај откупната цена што ќе биде определена за меркантилната стока контрахирана в есен а за озимниот јачмен и овесот покрај слободно формираната откупна цена.

Исплатата на премите на производителите на сортно семе ќе ја вршат претпријатијата и стопанските организации овластени за помет со семе.

Правото на премија го имаат селскостопанските производителни организации и кога сортното семе од сопствено производство не им го испорачуваат на семенски претпријатија туку непотребно им го пролаваат на селскостопанските производители.

3. Сите исплатени премии за откупените количини сортно семе од точката 1 на оваа одлука паѓаат на товар на Сојузниот фонд за унапредување на селското стопанство.

4. Начинот и условите за наплата на премите ќе се пропишат со посебно упатство.

5. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“, а ќе се применува од 1 август 1956 година.

Бр. 3670

13 јули 1956 година

Белград

Сојуз на селскостопанско-шумарските
комори на ФНРЈ

Го заменува
Генералниот секретар,
Инж. Јордан Блажевски, с. р.

Претседател
на Управниот одбор,
Иван Буковиќ, с. р.

445.

Врз основа на членот 3 став 3 од Уредбата за контрола на квалитетот на селскостопанските производи наменети за извоз („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 32/55), Сојузната надворешнотрговска комора и Сојузот на селскостопанските комори на ФНРЈ, со потврда од сојузниот Државен секретаријат за работи на стоковниот промет и со согласност од Комитетот за надворешна трговија, пропишуваат

П РА В И Л Н И К

ЗА КВАЛИТЕТОТ НА ДОБИТОКОТ ЗА КОЛЕЊЕ НАМЕНЕТ ЗА ИЗВОЗ

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

Со одредбите од овој правилник се утврдува извозниот квалитет на добитокот за колење.

Член 2

Како добиток за колење наменет за извоз според одредбите од овој правилник се подразбираат говедата, свињите и овците.

II. ГОВЕДА ЗА КОЛЕЊЕ

Член 3

Сите говеда за колење наменети за извоз, освен говедата од пасмината „буша“, се класираат за извоз според возраста на:

- 1) телиња за колење (од 2 до 6 месеци возраст);
- 2) јунчиња за колење (од 6 месеци до 2 години возраст);
- 3) возрасни говеда за колење (над 2 години возраст).

За извоз на говедата за колење од пасмината „буша“ определени се посебни услови во овој правилник.

Член 4

Телињата за колење наменети за извоз можат да бидат телиња-цицанчиња и одбиени телиња.

1. Телиња за колење

Член 5

Телињата за колење се телиња-цицанчиња или што се напојуваат, до 4 месеци возраст, нормално исхранети со соодветни количини млеко, како и телињата одбиени — до 6 месеци возраст. Телињата за колење наменети за извоз, според квалитетот можат да бидат: од I класа и од II класа.

Член 6

I класа

Во I класа спаѓаат телињата-цицанчиња од соевите за производство на месо: сименталец, пинцгавец, соевите на корушко еднобоено говедо и телињата на сивокостеново алписко говедо, не помлади од 2 месеца и не постари од 4 месеца, што не се одбиени од вимето, добро згоени, со тркалести бутони и со широки плеки, со јако развиено масно ткиво.

Тежината најмалу 80 кг.

Рандман најмалу 65% од живата тежина.

Член 7

II-ра класа

Во II-ра класа спаѓаат другите телиња што според квалитетот не ги исполнуваат условите од I-ва класа, и одбиените телиња со возраст до 6 месеци.

2. Јунчиња за колење

Член 8

Јунчињата за колење наменети за извоз се говедата до 2 години возраст што не се телиња.

Јунчињата за колење наменети за извоз, според квалитетот можат да бидат: I-ва А класа, I-ва класа и II-ра класа.

Член 9

I-ва А класа

Во оваа класа спаѓаат неприпустените бикови и јунците до 2 години возраст, сосема згоени, полномесести, со совршено затркалени форми, со полни гради, шии и бутони, со тркалести плеки, со полни ребра и со полн бубрежник.

Тежината најмалу 450 кг.

Рандман најмалу 60% од живата тежина.

Член 10

I-ва класа

Во I-ва класа спаѓаат јунчињата до две години возраст, сосема згоени со сосема развиени, тркалести, длабоки гради, со полни слабини и со полн бубрежник, сосема тркалести и изразени бутони.

Тежината најмалу 350 кг.

Рандман најмалу 55% од живата тежина.

Член 11

II-ра класа

Во II-ра класа спаѓаат јунчињата до 2 години возраст, непотполно згоени, сосема развиени, со тркалести длабоки гради, со полни слабини и со полн бубрежник, главно јунчиња од пасмината гоње, нешто погуби од јунчињата од I-ва класа.

Тежината најмалу 290 кг.

Рандман најмалу 50% од живата тежина.

3. Возрасни говеда за колење

Член 12

Возрасните говеда за колење наменети за извоз се: биковите за колење, воловите за колење и кравите за колење, со возраст над две години.

Бикови за колење

Член 13

Биковите за колење наменети за извоз, според квалитетот можат да бидат: I-ва и II-ра класа.

Член 14

I-ва класа

Во I-ва класа спаѓаат зрелите бикови за колење, полномесести, со совршено затркалени форми, со полни гради, со полна шиа и со полни бутони, тркалести плеки, полни ребра и со полн бубрежник, што не се употребувани за расплод.

Тежината најмалу 600 кг.

Рандман најмалу 55% од живата тежина.

Член 15

II-ра класа

Во II-ра класа спаѓаат згоените погуби бикови со полно месо, со особено голема количина месо на шиа, на градите и на бутоните. Колбасичарски стоки.

Тежината најмалу 560 кг.

Рандман најмалу 50% од живата тежина.

Волови за колење**Член 16**

Воловите за колење наменети за извоз, според квалитетот можат да бидат: I-ва А класа, I-ва класа и II-ра класа.

Член 17**I-ва А класа**

Во оваа класа спаѓаат сосема згоените и полно-месестите волови што не работеле со длабокомесести гради, широки плеки, полни ребра, со затркален заден дел, со најфино месесто и масно ткиво, но не многу масни, со возраст до 4 години.

Тежината најмалу 500 кг.

Рандман најмалу 58% од живата тежина.

Член 18**I-ва класа**

Во I-ва класа спаѓаат исто така сосема згоени, полномесести волови што не работеле, со длабокомесести гради, широки плеки, полни ребра, затркален заден дел, со најфино месесто и масно ткиво, не многу масно, со возраст до 5 години.

Тежината најмалу 500 кг.

Рандман најмалу 55% од живата тежина.

Член 19**II-ра класа**

Во II-ра класа спаѓаат згоените постари волови, ште биле во јарем, погуби при допирот, коскести, масни.

Тежината најмалу 450 кг.

Рандман најмалу 50% од живата тежина.

Крави за колење**Член 20**

Кравите за колење наменети за извоз, според квалитетот можат да бидат од I-ва и од II-ра класа.

Член 21**I-ва класа**

Во I-ва класа спаѓаат кравите што не се употребувани за работа и расплод, сосема згоени и стасани за колење, со возраст до 5 години, со полни гради, полн бубрежник и полни ребра.

Тежината најмалу 450 кг.

Рандман најмалу 50% од живата тежина.

Член 22**II-ра класа**

Во II-ра класа спаѓаат полномесестите крави со неограничена возраст, недозгоени, повеќепати отелени, но сеуште со добар допир, излачени од расплод.

Тежината најмалу 500 кг.

Рандман најмалу 50% од живата тежина.

III. ГОВЕДА ОД ПАСМИНАТА „БУША“**Член 23**

Говедата за колење од пасмината „буша“ наменети за извоз (еднообоени говеда) и мелези во типот „буша“, со тежина најмногу до 450 кг., можат според квалитетот да бидат: од II-ра класа.

Член 24**II-ра класа**

Во II-ра класа од овој вид говеда спаѓаат воловите до 1 години, биковите до 3 години и јунчињата

та (или јунчиците) до две години возраст, згоени, со добри гради и плеки, со тркалести бутони, полни ребра и полн бубрежник. Пасишно гоени.

Тежината на воловите и биковите до 450 кг., а на јунчињата до 300 кг.

Рандман најмалу 50% од живата тежина.

IV. СВИЊИ ЗА КОЛЕЊЕ**Член 25**

Свињите за колење наменети за извоз се делат на месести свињи и на масни свињи.

Месести свињи**Член 26**

Во месести свињи за колење спаѓаат соевите: големиот јоркшир, белиот племенит, белиот оплеменет, беркшир и корнвал, као и мелезите од горе означените соеви на првата генерација.

Месестите свињи за колење наменети за извоз, според квалитетот можат да бидат: од I-ва А класа, од I-ва класа и од II-ра класа.

Член 27**I-ва А класа**

Во оваа класа спаѓаат стасаните, згоени, до 8 месеци стари свињи, со добри бутони и плеки, не со високи нозе. Машките грла мораат да бидат скопени, сланината на плеките кај овој сој свињи не смее да биде подебела од 5 см. Овој вид свињи може да биде употребен и за изработка на бекон, ако при гоенето е употребувана специјална исхрана.

Тежината од 65 до 100 кг.

Член 28**I-ва класа**

Во I-ва класа спаѓаат стасани, згоени свињи до 1 години возраст, помасни отколку свињите од I-ва А класа, озимоците, неправените свињи и скопените нераста.

Тежината 80 до 140 кг.

Член 29**II-ра класа**

Во II-ра класа спаѓаат згоените свињи-прасици со погуба конструкција и прасените прасици помасни отколку свињите од I-ва класа, со погубо влакнесто месо, со возраст над една година.

Тежината најмалу 100 кг.

Масни свињи**Член 30**

Масните свињи за колење, наменети за извоз ги опфаќаат соевите: мангалица, моравка, фајфе-рица, туруполка и другите допнастасни соеви на свињите со масен тип.

Масните свињи за колење наменети за извоз, според квалитетот можат да бидат: од I-ва класа, од II-ра класа и од III-та класа.

Член 31**I-ва класа**

Во I-ва класа спаѓаат сосема згоените свињи, без нерастови и без прасените прасици, со возраст до 2 години.

Тежината најмалу 120 кг.

Масни материјали најмалу 55% од живата тежина.

Член 32

II-ра класа

Во II-ра класа спаѓаат свињите со возраст исто така до 2 години.

Тежината најмалу 120 кг.

Масни материјали најмалу 50% од живата тежина.

Член 33

III-та класа

Во III-та класа спаѓаат свињите со тежина најмалу 120 кг.

Масни материјали најмалу 40% од живата тежина.

V. ОВЦИ ЗА КОЛЕЊЕ

Член 34

Овците за колење, наменети за извоз, можат да бидат: јагниња-цицанчиња, постари јаганца (шилециња) овци и овнови-скопенци.

Јагниња

Член 35

Јагнињата за колење наменети за извоз се јагниња со возраст најмногу до 1 година и се делат на: јагниња-цицанчиња, и јагниња шилециња. Јагнињата за колење според квалитетот можат да бидат: јагниња-цицанчиња од I-ва класа и од II-ра класа и јагниња шилециња од I-ва класа и од II-ра класа.

Јагниња-цицанчиња

Член 36

I-ва класа

Јагнињата од оваа класа се јагниња-цицанчиња со возраст од две недели до најмногу 4 месеци, потекло од планински или ридести краишта, што се анети исклучиво со млеко, од најфино месо со ма покривено со лој, со добри и масни гради и бубрежник.

Тежината на целото јагне најмалу 15 кг.

Рандман најмалу 62% од живата тежина.

Член 37

II-ра класа

Јагнињата-цицанчиња од II-ра класа се јагниња по потекло од рамничарски краишта, со возраст од 2 недели до најмногу 4 месеца, хранети исклучиво со млеко, со добри и масни гради и бубрежник, со месо сосема покриено со лој.

Тежината на целото јагне најмалу 12 кг.

Рандман најмалу 55% од живата тежина.

Јагниња-шилециња

Член 38

I-ва класа

Јагнињата-шилециња од I-ва класа се на пасиште згоени шилециња, по потекло од планински или ридести краишта, полномасни и месести, со полн бубрежник и со полни гради, со возраст до 1 година.

Тежината на целото јагне најмалу 20 кг.

Рандман најмалу 55% од живата тежина.

Член 39

II-ра класа

Во II-ра класа спаѓаат на пасиште згоени шилециња по потекло од рамничарски краишта, со

возраст до 1 година, полномасни и месести со полн бубрежник и со полни гради.

Тежината на целото јагне најмалу 20 кг.

Рандман најмалу 50% од живата тежина.

Овци

Член 40

Овците за колење наменети за извоз, според квалитетот можат да бидат: од I-ва класа и од II-ра класа.

Член 41

I-ва класа

Во I-ва класа спаѓаат сосема згоени овци-јаловици и овнови-скопенци, со возраст до 2 години, со најмалу 50% рандман од живата тежина, без глава и внатрешните органи.

Член 42

II-ва класа

Во II-ра класа спаѓаат сосема згоени месести овци без обир на возраста со најмалу 45% рандман од живата тежина.

Член 43

Овој правилник влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Бр. 10180

13 јули 1956 година

Белград

Сојуз на
селскостопанските
комори на ФНРЈ
Претседател
на управниот одбор,
Иван Буковиќ, с. р.

Сојузна
надворешнотрговска
комора
Претседател
на управниот одбор,
Руди Колак, с. р.

446.

Врз основа на членот 5 од Уредбата за контрола на квалитетот на селскостопанските производи наменети за извоз („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 32/55), Сојузната надворешнотрговска комора и Сојузот на селскостопанските комори на ФНРЈ, со потврда од сојузниот Државен секретаријат за работи на стоковниот промет и со согласност од Комитетот за надворешна трговија пропишуваат

П РА В И Л Н И К

ЗА НАЧИНОТ НА ВРШЕЊЕ КОНТРОЛА НА
КВАЛИТЕТОТ НА ДОБИТОКОТ ЗА КОЛЕЊЕ
НАМЕНЕТ ЗА ИЗВОЗ

I. Општи одредби

Член 1

Одредбите од овој правилник го утврдуваат начинот на контролирањето на говедата, свињите и овците за колење наменети за извоз.

Член 2

Добитокот за колење наменет за извоз, споменат во претходниот член, задолжително подлежува на контрола за да би се утврдило дали со својот квалитет им одговара на прописите за извоз.

Член 3

Контролата се врши задолжително на товарните станици или во товарните луки, а ја вршат стручни лица — контролори определени за тоа со Листата на Сојузната надворешнотрговска комора.

Контролата на квалитетот на добитокот за колење наменет за извоз се врши само дење.

На товарните станици каде не постојат контролори, контролата на квалитетот ќе ја вршат контролори од најблиската товарна станица.

Член 4

За вршење на контролата на квалитетот на добитокот за колење наменет за извоз од членот 1 на овој правилник контролорот мора да има легитимација со која го докажува својството на контролор.

Оваа легитимација на контролорот му ја издава Сојузната надворешнотрговска комора.

Член 5

Извозникот односно неговиот застапник е должен блатовремено а најдоцна 24 часа пред секое товарење на добиток чија контрола се врши, да го извести за тоа контролорот, известувајќи го: за видот на добитокот, за бројот на грлата и за тежината на добитокот што ќе се товари, за местото каде ќе се товари, за транспортното средство во кое се товари како и за датумот на товарењето.

II. Начин на прегледот на квалитетот

Член 6

Контролата на квалитетот на добитокот за колење од членот 1 на овој правилник се врши пред отпремањето на добитокот.

Контролорот со преглед ќе ги контролира сите грла што се извезуваат.

Член 7

При контролата на добитокот за колење што се отпрема за извоз контролорот ќе утврди дали тој му одговара на пропишаниот извозен квалитет според видот, сојот, класата и декларираната тежина, и дали калото му одговара на она од договорот.

III. Издавања на уверение

Член 8

Ако контролорот за времена контрола на товарната станица утврди дека добитокот за колење наменет за извоз им одговара на пропишаните услови во поглед на квалитетот, ќе издаде уверение (сертификат) дека односниот добиток може да се извезува во странство.

Уверението (сертификатот) се издава на посебен формулар издаден од страна на Сојузната надворешнотрговска комора, во 4 рамногласни примерка од кои два примерка контролорот приложува кон товарниот лист да ги следат стоките, третиот примерок и' го упатува на Сојузната надворешнотрговска комора, а четвртиот го задржува за своја евиденција.

Контролорите се должни копиите од издадените уверенија за квалитетот и од издадените решенија за забрана на извозот да и' ги доставуваат на Сојузната надворешнотрговска комора на крај на секоја недела, додека копиите од уверенијата за квалитетот и од решенијата за забрана на извозот издадени на крај на месецот, задолжително ќе ги доставуваат првиот ден на наредниот месец, не чекајќи го седумдневниот срок.

Вториот примерок од уверението за квалитетот што ги следи стоките, го задржува на граница пограничната царинарница за своја евиденција. Потврдените купони од ваквите уверенија, заверени со печат и потпис, царинарницата и' ги доставува седумдневно на Сојузната надворешнотрговска комора.

Член 9

Ако контролорот за време на контролата на товарната станица ќе утврди дека добитокот за колење наменет за извоз не му одговара на пропишаниот квалитет, нема да го издаде уверението од членот 8 став 1 од овој правилник, туку ќе издаде решение за забрана на извозот во кое ќе ги наведе причините поради кои не можел да го издаде уверението за квалитетот.

Решението за забрана на извозот ќе го издаде контролорот во три рамногласни примероци. Првиот примерок контролорот му го предава на извозникот, вториот и' го упатува на Сојузната надворешнотрговска комора, а третиот го задржува за своја евиденција.

Против решението на контролорот за забрана на извозот од ставот 1 на на овој член недоволната страна може да и' изјави жалба на Сојузната надворешнотрговска комора во срок од 8 дена од приемот на решението. Жалбата и' се предава непосредно на Сојузната надворешнотрговска комора.

Член 10

Контролорите се должни да водат посебен хронолошки регистар на сите издадени уверенија за квалитетот, како и на решенијата за забрана на извозот.

IV. Преодни и завршни одредби

Член 11

Трошоците на контролата ги регулира посебна тарифа.

Овие трошоци, како и евентуалните патни трошоци на контролорите паѓаат на товар на извозникот што го извезува добитокот, и тој му ги исплатува непосредно на контролорот по извршената контрола на добитокот, без обзир дали во конкретен случај дошло до издавање на извозно уверение (сертификат) или е издадено решение за забрана на извозот.

Член 12

Овој правилник влегува по сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Бр. 10181

13 јули 1956 године

Белград

Сојуз на
селскостопанските
комори на ФНРЈ
Претседател
на управниот одбор,
Иван Буковиќ, с. р.

Сојузна
надворешнотрговска
комора
Претседател
на управниот одбор,
Руди Колак, с. р.

447.

Врз основа на членот 3 став 3 од Уредбата за контрола на квалитетот на селскостопанските производи наменети за извоз („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 32/55) Сојузната надворешнотрговска комора и Сојузот на селскостопанските комори на ФНРЈ, со потврда од сојузниот Државен секретаријат за работи на стоковниот промет и со согласност од Комитетот за надворешна трговија пропишуваат

П РА В И Л Н И К

ЗА КАВАЛИТЕТОТ НА МЕСОТО ОД ДОБИТОК И ЖИВИНА НАМЕНЕТО ЗА ИЗВОЗ

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

Со одредбите од овој правилник се утврдува извозниот квалитет на месото од заклани говеда, овци, свињи и живина

II. ГОВЕДСКО МЕСО

Член 2

Говедското месо определено за извоз може да биде: месо од телиња, месо од јунчиња и месо од возрасни говеда.

1. Месо од телиња

Член 3

Месото од телиња е месо на млади грла, со возраст најмногу до 4 месеца. Тежината во заклана

состојба е тежината на закланото тело, без кожа, без внатрешни органи (со исклучок на бубрезите) и без попови органи кај машките телиња.

Месото од телиња наменето за извоз, според квалитетот може да биде: од I-ва класа и од II-ра класа.

Член 4

I-ва класа

Во I-ва класа спаѓа месото од телиња од соевите за производство на месо: сименталец, линцавец, корушко еднобоено говедо, сивокостенливо алпско говедо, не помлади од 8 недели нити постари од 4 месеци што не се одбиени од вимето, добро згоени, со тркалести бутони и со широки плеки, со мошне развиено масно ткиво околу бубрезите, така што бубрегот да не се гледа поради лојот.

Член 5

II-ра класа

Во II-ра класа спаѓа месото од телиња од соевите за производство на месо: буша и сиво говедо, што не се во најповолно време на возраста (помлади се од 2 или постари од 4 месеца), како и месото од телињата што се послабо згоени, така што бубрегот да се гледа од масното ткиво.

2. Месо од јунчиња

Член 6

Месото од јунчиња и месо од грла не помлади од 4 месеца и не постари од 2 години. Тежината во заклана состојба е тежината на закланото грло од кое се отстранети: кожата, главата, (исечена во тилот пред првиот шијни пришен), нозете (исечени во предното колено и во скокниот глужд), внатрешните сргали (освен бубрезите и со нив зарастеното масно ткиво), половите органи кај машките и вимето кај женските грла.

Месото од заклани јунчиња според квалитетот може да биде: од I-ва класа и од II-ра класа.

Член 7

I-ва класа

Во I-ва класа спаѓа месото од јунчиња од соевите за производство на месо, добро згоени со тркалести бутони, со мошне развиено масно ткиво околу бубрезите, така што бубрегот да не се гледа поради лојот.

Член 8

II-ра класа

Во II-ра класа спаѓа месото од јунчиња што не ги исполнува условите предвидени за I-ва класа.

3 Месо на возрасни говеда

Член 9

Месото на возрасни говеда е месо на грла постари од две години. Тежината во заклана состојба е тежината на заклано грло од кое се отстранети: кожата, главата (исечена во тилот пред првиот шијни пришен), нозете (исечени во предното колено и скокниот глужд), внатрешните органи (освен бубрезите и со нив зарастеното масно ткиво), половите органи кај машките и вимето кај женските говеда.

Месото од возрасни говеда според квалитетот може да биде: Од I-ва класа и од II-ра класа.

Член 10

I-ва класа

Во I-ва класа спаѓа месото од говеда од соевите за производство на месо, со возраст 3 — 6 години, што не биле користени за работа или расплод и што се особено хранети или гоени. Месото од оваа класа се одликува со полни мускули, цврсто, набиено и сочно, со јасно црвена боја, исткаено со маст (мраморирано), со мошне развиени слоеви на внатрешна маст од која не можат да се назираат бубрезите.

Член 11

II-ра класа

Во II-ра класа спаѓа месото од говедата од другите соеви (буша, подолец, колубарец) што не се во најповолно време на возраста (помлади се од 3 или постари од 6 години) што биле извесно време употребувани за работа или расплод.

Месото на оваа класа има следни особини: мускулите се средно полни, месото цврсто и доста набиено, со јасна боја, но помалу исткаено со маст, (мраморирано) отколку месото од првата класа, има доста внатрешна маст, но не толку како месото од I-ва класа (бубрегот се уште не се гледа поради масните слоеви, но се назира).

III. ПОСЕБНИ УСЛОВИ ЗА ГОВЕДСКОТО МЕСО

Член 12

Телечкото, јунечкото и говедското месо наменето за извоз мора да биде обработено стручно и чисто, без всирена крв и без влакна, без остатоци од органите, без масни приврски или какви и да се нечистотии. Месото не смеа да има никакви зарези, освен зарези на местото за колење.

Расечувањето на заклани говеда на половинки мора да биде правилно извршено долж рбетникот, така што на полутките да не остане ниеден пришен цел или здобен. Никаде не смеат да останат остри коскени делчиња, а мозокот и рбетната можина мораат сосема да се извадат (освен кај телињата, што не се расечуваат).

IV. ЛАДЕЊЕ НА ГОВЕДСКОТО МЕСО

Член 13

Месото на закланите говеда наменето за извоз, мора да се разладува, така во длабината на мускулите, околу коските, да се олади од -1°C до $+4^{\circ}\text{C}$. На поврвната од месото мора да се формира сува корка. Мускулите мора да бидат еластични, тако што длабината, настаната поради натиск со прст, да исчезнува брго.

Смрзнувањето се врши на тој начин што разладеното месо се изложува на дејство на ниски температури, да се разлади месото во длабината на мускулите и околу коските до температурата што нема да биде поголема од -6°C .

V. НАЧИН НА РАСЕЧУВАЊЕТО НА ЗАКЛАНИТЕ ГОВЕДА

Член 14

Месото на јунчињата и на возрасните говеда се расечува по ладењето на четвртинки. Расечувањето на половинките во четвртинки се врши меѓу 5 и 6 или 6 и 7 ребро.

Член 15

Оценка и начин на означувањето на квалитетот

Оценката на квалитетот на закланите говеда ја врши по колењето надлежниот ветеринарен инспектор. Квалитетот се означува со римски броеви, со син печат, со помош на трајна но нешкодлива боја. Печатот се натиснува врз надворешната и внатрешната страна од бутот, на плеките на бубрезите, на плеките, на задниот дел на подлактицата и на шијата.

Член 16

Начин на отпрамањето

Разладеното говедско месо наменето за извоз се отпрама според прописите од Правилникот за начинот на ветеринарна контрола при превозот на добиток и месо, и за начинот на утовар, истовар и претовар на добиток и месо ("Службен лист на ФНРЈ", бр. 18/56).

VI. МЕСО ОД ОВЦИ

Член 17

Месото од овци определено за извоз може да биде месо од јасниња-ципанчиња, месо од јасниња-шилециња и месо од овци.

1. Месо од јагниња**Член 18**

Месото на јагниња е месо на млади јагниња, со возраст најмногу до 1 година. Тежината во заклана состојба е тежина на закланото јагне без кожа, без нозе (исечени до коленото и скочниот тлужд) и без внатрешни органи (освен дробовите, шпинатката и приотот цигер).

Месото на јагниња според квалитетот може да биде: од I-ва и од II-ра класа — за јагнињата-ципанчиња и од I-ва и II-ра класа — за јагнињата-шилециња.

Месото на јагниња-ципанчиња**Член 19****I-ва класа**

Месото на јагниња од I-ва класа е месо на јагниња-ципанчиња со возраст од 2 недели до најмногу 4 месеца по потекло од планински и ридести краишта, добро згоени, хранети исклучиво со млеко.

Член 20**II-ра класа**

Месото на јагниња од II-ра класа е месо на јагниња-ципанчиња со потекло од други (рамничарски) краишта, со возраст од 2 недели до најмногу 4 месеца добро згоени хранети исклучиво со млеко.

Месото на јагниња-шилециња**Член 21****I-ва класа**

Месото на јагниња-шилециња од I-ва класа е месо од на пасиште згоени шилециња по потекло од планински или ридести краишта, полномасни и месести, со полн бубрежник и со полни гради, со возраст до 1 година.

Член 22**II-ра класа**

Месото од оваа класа е месо од на пасиште згоени шилециња по потекло од рамничарски краишта, со полни гради и полн бубрежник, но помалку масни отколку што е кај шилецињата од I-ва класа со возраст до 1 година.

2. Месо од овците**Член 23**

Месото од овците и овновите — скопenci е месо на овците постари од 1 година. Тежината во заклана состојба е тежината на заклани овци од кои се отстранети: кожата, главата, нозете (исечени до коленото и на скочниот тлужд), внатрешните органи (од градната и трбушната шуплина), освен бубрезите и од нив зарастеното масно ткиво. Половите органи кај машките и вимето кај женските грла исто така мораат да бидат отстранети.

Месото од овците според квалитетот може да биде: од I-ва класа и од II-ра класа.

Член 24**I-ва класа**

Во I-ва класа спаѓа месото од добро згоени овци и овнови — скопenci, специјално приготвени за колење, што не се употребувани за расплод. Месото треба да е со светлоружичеста боја, фини, влакна, цврсто и сочно, покрието со лој по целиот труп, со дебела наслага во карличниот предел и со потенок слој во областа на шијата. Мускулите мораат да бидат добро развиени, коските не смеат да се назираат.

Член 25**II-ра класа**

Месото од II-ра класа потекнува од овци што се употребувани за расплод, но добро се отхранети со развиени мускули поради кои не се гледаат коските, освен ребрните пришлени, кои можат да се назираат во областа на плеќите и долниот дел од шијата.

VII. ПОСЕБНИ УСЛОВИ ЗА ОВЧОТО МЕСО**Член 26**

Овчото и јагнешкото месо наменето за извоз мора да биде обработено стручно и чисто, без останки од внатрешните органи, без всирена крв, без месни приврски или какви и да се други нечистотии од крв или од желудничко-цревниот тракт. Зарезот на шијата не смее да содржи всирена крв.

Член 27**Ладење на овчото месо**

Ладењето на овчото месо наменето за извоз се врши според одредбите од членот 13 на овој правилник.

Член 28**Начин на расечувањето на закланите овци**

Овчото и јагнешкото месо, по правило, не се расечува на половина.

Член 29

Оценка и начин на означувањето на квалитетот
Оценката на квалитетот на овчото месо ја врши по колењето надлежниот ветеринарен инспектор.

Означувањето на квалитетот се врши со рамски броеви, со сити печат со помал на трафна по нештетна боја, а го врши надлежниот ветеринарен инспектор.

Печатот се натиснува на шијата од страна, на плеќите, плеќите и на бутовите.

Член 30**Начин на отпремањето**

Отпремањето на овчото месо се врши според одредбите од членот 16 на овај правилник.

VIII. СВИЊСКО МЕСО**Член 31**

Свињското месо е месо на шункари и помлади згоени свињи. Тежината на грлото во заклана состојба е тежината на двете изчистени половинки со главата, кожата и нозете, со сало и со бубрезите.

Месото на свињите според квалитетот може да биде: месо на шункари од I-ва класа и II-ра класа и месо на помлади згоени свињи од I-ва класа и II-ра класа.

1. Месо на шункарите**Член 32**

Како месо на шункарите се подразбира месото на свињите од јоркширскиот сој — големи, средни и мали, племенити и оплеменити бели свињи, од корнвалдски сој, како и мелезите од горе означените соеви од првата генерација. Со кланична тежина од 70—110 кг.

Месото на шункарите според квалитетот може да биде: од I-ва класа и од II-ра класа.

Член 33**I-ва класа**

Во I-ва класа спаѓа месото на шункарите со месести тип, со слагина дебела 2—4 см (мерено со кожата во височина на 6—7 градниот пришлен).

Шункарите од овој квалитет се полни и затрчалени, со нежни коски и нежни влакна на месото што е со светлоружичеста боја.

Член 34**II-ра класа**

Во II-ра класа спаѓа месото на шункарите со месести тип, со слагина дебела 1—5 см (мерено со кожата во височина на 6—7 градниот пришлен), што не им одговара на условите за I класа. Шункарите од овој квалитет се со попрзни и погуби коски, а месото им е ружичесто до црвено.

2. Месо на млади згоени свињи**Член 35**

Месото на младите згоени свињи е месо на згоени свињи со месести тип или со масен тип.

како и на нивните мелези, со возраст најмногу до 20 месеци, кланична тежина над 80 кг.

Месото на младите згоени свињи може да биде: од I-ва класа и од II-ра класа.

Член 36

II-ра класа

Во I-ва класа спаѓа месото на младите згоени свињи со месест и масен тип, како и на нивните мелези, со добро развиени, светлоцрвени мускули, со нежни мускулни влакна.

Член 37

II-ра класа

Во II-ра класа спаѓа месото на младите згоени свињи со месест и масен тип, како и на нивните мелези, што не може да се стави во I-ва класа поради послабо развиените мускули, со темноцрвена боја и со груба влакнеста граѓа.

IX. ПОСЕБНИ УСЛОВИ ЗА СВИЊСКОТО МЕСО

Член 38

Свињското месо наменето за извоз мора да биде стручно и чисто обработено, без всирена крв и без влакна, без останки од органите, без месести приврски или какви и да се други нечистоти. Месото не смее да има никакви зарази освен оние на местото за колење. Расечувањето на половинки мора да биде извршено правилно долж 'рбетникот, така што на половинките да не остане ни еден цел или здобен пршлен.

Никаде не смеат да останат остри коштени делчиња, а мозокот и 'рбетната мождина мораат сосема да се извадат.

Член 39

Ладење на свињското месо

Свињското месо наменето за извоз мора по обработката да се олади на температурата од 0° C до + 4° C.

Разладеното месо мора да биде чисто, насекаде еднолично со сува површина, со годна миризба особена за одлежано свињско месо.

Член 40

Начин на расечувањето на закланите свињи

Месото на шункарите се расечува во половинки со бубрегот и салото, без останки на дробеж. Месото на младите згоени свињи се обработува во одрани половинки без дробеж, без сало и без сламина, или се обработува во неодрани половинки со сламина и со сало, но без дробеж. По барање од купувачот половинките можат да бидат обработени без глава, нозе и ребра.

Член 41

Оценка и начин на означувањето на квалитетот

Оценката на квалитетот ја врши по колењето ветеринарниот инспектор.

Квалитетот на свињското месо се означува со римски броеви со печат висок 4 см. со помош на трајна но нештетна сина боја. Печатот се натиснува врз кожата од надворешната страна на задните нозе под скокниот глужд. Кај одраните свињи печатот се натиснува врз внатрешната страна од бутот.

X. ЗАКЛАНА ЖИВИНА

Член 42

Одредбите од овој правилник го утврдуваат извозниот квалитет на закланите пилиња, на младите петли, на кокошките, бисерките, мисирките, клуканите гуски, клуканите патки, на гуските-печенки и на патките-печенки.

1. Заклани пилиња

Член 43

Закланите пилиња можат да се извезуваат само ако се здрави и добро отхранети, а мораат да бидат без црева и гуша и строго сортирани.

Закланите пилиња наменети за извоз, според квалитетот можат да бидат од I-ва и од II-ра класа.

Член 44

I-ва класа

Во I-ва класа спаѓаат добро охрнатите пилиња со добро изразен слој на маст на плеките и на задниот дел. Пилињата од оваа класа не смеат да имаат траги на озледа од удири или кожа повредена при кубењето. Мораат да бидат добро искубени, без траги на никулци од пердув. Бојата на кожата мора да биде нормално светла, карактеристична за добро отхранета живина.

Член 45

II-ра класа

Во II-ра класа спаѓаат отхранетите пилиња со нешто помалу маст отколку кај пилињата од I-ва класа. Мораат да бидат добро искубени, без траги на никулци од пердув. Пилињата од оваа класа ги имаат сите особини на оние од I-ва класа, само што можат да имаат траги на озледа од удири и што кожата може да им биде незначително повредена при кубењето.

Пилињата од I-ва и II-ра класа мораат да бидат заклани низ устата (француско колење). Сите траги на крвта во устата мораат да бидат сосема отстранети, а носните шуплини мораат да бидат исчистени од слуз. Исто така, нозете мора да бидат добро исчистени.

Закланите пилиња наменети за извоз се пакуваат во нови, суви, чисти и рендисани довени сандуци, со димензиите означени во членот 69 од овој правилник, по 12 парчиња во еден сандак, така што нето солемината да мора да изнесува 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 или 15 кг. Во секој сандак мора да биде стока од ист квалитет и со говедолу иста тежина. Разликата во тежината на одделни парчиња не смее да биде поголема од 100 гр. Внатрешноста на сандакот мора да биде обложена со чиста, бела, непотребувана обивна хартија. Секое пиле мора да биде одделно завиткано во пергамин папир, а главата одделно обвивана.

2. Заклани млади петлови (пулари)

Член 46

Закланите млади петлови (пуларите) според квалитетот можат да бидат од I-ва класа и од II-ра класа.

Член 47

I-ва класа

Закланите млади петлови од I-ва класа мораат да бидат здрави и добро отхранети, со изразен слој на маст на плеките и на задниот дел, со тежина од најмалу 1,200 кг., без нокти и без озледа од удири, а кожата не смее да биде повредена при кубењето. Петловите мораат да бидат без црева и гуша и добро измиеени, а никаде не смее да има траги на никулци од пердув. Бојата на кожата мора да биде нормално светла, карактеристична за добро отхранета живина. Колењето мора да биде извршено низ устата, а трагите на крв во устата мораат да бидат сосема отстранети. Носните шуплини мораат да бидат исчистени од слуз. Исто така нозете мораат да бидат добро исчистени.

Член 48

II-ра класа

Во II-ра класа спаѓаат младите петлови што мораат да ги имаат сите особини на закланите петлови од I-ва класа, само што се нешто помалу масни, што можат да имаат помали озледа од удири и што кожата во помала мерка може да биде искината при кубењето.

Пакувањето на закланите млади петлови се врши во нови, суви, чисти и рендисани сандаци што однатре мораат да бидат обложени со чиста, бела, неупотребувана обвинна хартија, нето содржина 20 кг. Секое парче мора да биде одделено завиткано во нов пергамин папир а главата мора да биде одделно обвивена.

3. Заклани кокошки

Член 49

Закланите кокошки мораат да бидат сосема здрави и отхранети и мораат да бидат без црева, гуша и недоносени јајца. Колењето мора да биде извршено низ устата, а трагите на крвта во устата сосема отстранети. Носните шуплини мораат да бидат добро исчистени од слуз. Исто така, нозете мораат да бидат добро исчистени.

Закланите кокошки според квалитетот можат да бидат: од I-ва класа и од II-ра класа.

Член 50

I-ва класа

Во I-ва класа спаѓаат добро отхранетите полномесести и масни кокошки. Кокошките од оваа класа не смеат да бидат озледени од удири, а кожата не смее да биде повредена при кубењето.

Член 51

II-ра класа

Во оваа класа спаѓаат закланите кокошки нешто послабо отхранети од оние од I-ва класа, како и оние кокошки што според отхранетоста би спаѓале во I-ва класа, но во помала мерка се озледени од удири или кожата им е повредена при кубењето.

Пакувањето се врши во нови, суви, чисти, рендисани дрвени сандаци, кои однатре мораат да бидат обложени со чиста, бела, неупотребувана обвинна хартија, нето содржината 20 кг. без обзир на бројот на парчињата во сандакот.

Во сандаци мора да биде стока од ист квалитет, а разликата во тежината на одделни парчиња во ист сандак не смее да биде поголема од 200 гр. Секое парче мора да биде одделно завиткано во пергамин папир, а главата одделно обвивена.

4. Заклани бисерки

Член 52

Закланите бисерки можат да се извезуваат со пердув, (ненскупени), и со црева, или искупени и без црева. И во едниот и во другиот случај бисерките мораат да бидат добро отхранети, а колењето извршено низ устата. Ако бисерките се извезуваат искупени, одделни парчиња не смеат да бидат полесни од 0,750 гр.

Пакувањето на бисерките за извоз се врши во сандаци за пилиња.

Ако закланите бисерки се извезуваат со пердув (во неискупена состојба), главите мораат да им бидат одделно завиткани, а редовите преградени со обвинна хартија.

За пакувањето на закланите бисерки важат истите прописи како и за пакувањето на заклани пилиња.

5. Заклани мисирки

Член 53

Закланите курки според квалитетот можат да бидат добро отхранети, без црева и гуша. Исто така, мораат да бидат добро искупени, и никаде не смее да има траги на нукулци од пердув. Колењето мора да биде извршено низ устата, а трагите на крвта во устата сосема отстранети. Носните шуплини мораат да бидат исчистени од слуз и нозете добро исчистени. Бојата на кожата мора да биде нормално светла, карактеристична за добро отхранета живина.

Закланите мисирки според квалитетот можат да бидат: од I-ва класа и од II-ра класа,

Член 54

Во I-ва класа спаѓаат добро отхранети, полномесести мисирки, со добро изразен слој маст на плеќите, на задниот дел и на градите и никаде не смее да има озледи од удири ниту повреди врз кожата при кубењето. Тежината на мисирките не смее да биде помала од 3 кг, а на мисирките не помала од 2 кг.

Член 55

II-ра класа

Во оваа класа спаѓаат нешто послабо отхранети мисирки, но полномесести и со добар квалитет како и оние мисирки кои според отхранетоста би спаѓале во I-ва класа, но во помала мерка се озледени од удири или кожата при кубењето им е оштетена.

Тежината на оделни мисирци од оваа класа не смее да биде помала од 2,800 кг., а на мисирките не помала од 1,800 кг.

Се пакуваат одделно старите мисирци и мисирки, а одделно младите мисирци и мисирки, во нови, чисти, суви, рендисани дрвени сандаци кои однатре мораат да бидат обложени со чиста бела, неупотребувана обвинна хартија. Нето содржината на сандакот мора да биде 40—45 кг без обзир на бројот на парчињата на сандакот, а може да се пакува и во сандаци со волумен од 30 кг како и во кошници со големина $88 \times 54 \times 23$ см. со волумен 30 кг.

При тресирањето под нозете мора да се стави чиста хартија. Во еден сандак мора да има стока од ист квалитет, со сороволу иста тежина, а разликата во тежината на оделни парчиња не смее да биде поголема од 0,500 кг. Секое парче мора да биде одделно завиткано, а главата одделно обвивена во пергамин хартија.

6. Заклани клукани гуски

Член 56

Закланите клукани гуски според квалитетот можат да бидат: од I-ва класа, заклани кинати гуски и од II-ра класа.

Член 57

I-ва класа

Во I-ва класа спаѓаат едногодишни добро отхранети гуски (најмалу 25—28 дена присилно хранети-клукани). Целата површина мора да биде обложена со маст (најмалу 30% чиста маст) и да се со црева. Гуските мораат да бидат добро искравени и добро искупени, а не смее да има траги на нукулци од пердув или озледи од удири. Исто така, кожата не смее да биде оштетена при кубењето. Бојата на кожата мора да биде нормално светла карактеристична за добро згоена здрава живина. Најмалата тежина во септември мора да биде 4 кг, а во другите месеци 4,500 кг.

Член 58

Заклани кинати гуски

Во оваа класа спаѓаат клуканите гуски кои според отхранетоста и според другите особини и припаѓаат на I-ва класа, но поради усетливост кожата при кубењето е искината.

Член 59

II-ра класа

Во II-ра класа спаѓаат клуканите гуски нешто послабо згоени од гуските од I-ва класа. Тие се помалу затркадени, а кожата им е помалу светла, со малку ружичеста боја, со помали повреди од удири или малку оштетена при кубењето. Гуските од

оваа класа мора да бидат добро исклучени, без никулци од пердув. Трагите на крвта мораат да бидат сосема отстранети.

Пакувањето на закланите клукани гуски се врши во нови, суви, чисти, рендисани дрвени сандаци, кои мораат однатре да бидат обложени со чиста, бела неупотребувана обвивна хартија. Нето содржината на еден сандак мора да биде 30 кг без обзир на бројот на парчињата во сандакот. Во еден сандак мора да биде стока од ист квалитет, а разликата во тежината на одделни парчиња не смее да биде поголема од 0,500 кг. При тресирането под нозете мора да биде ставена чиста хартија. Секое парче мора да биде одделно завиткано, а главата одделно обвивена во чист пергамин папир.

7. Заклани клукани патки

Член 60

Закланите клукани патки според квалитетот можат да бидат: од I-ва класа и од II-ра класа.

Член 61

I-ва класа

Во I-ва класа спаѓаат едногодишни добро згоени патки (присилно кранети — клукани најмалу 25—28 дена). Целата површина мора да биде обложена со маст (најмалу 30% чиста маст и да се со црева. Патките мораат да бидат добро искрвавени и добро искубени без никулци од пердув или озледа од удири. Исто така кожата не смее да биде озледа при кубењето. Бојата на кожата мора да биде нормално светла, карактеристична за здрава добро откранета живина. Тежината на одделно парче мора да биде најмалу 1.800 кг.

Член 62

II-ра класа

Во II-ра класа спаѓаат клуканите патки, послабо згоени од оние од I-ва класа и што се помалу затркадени, со помалу светла кожа, со малу ружичеста боја, со помали повреди од удири или при кубењето. Патките од оваа класа мораат да бидат добро искубени, без никулци од пердув. Сите траги од крв мораат да бидат сосема отстранети.

Тежината на одделно парче мора да биде најмалу 1.500 кг.

Пакувањето на закланите клукани патки се врши во нови, суви, чисти, рендисани дрвени сандаци, кои однатре мораат да бидат обложени со чиста бела, неупотребувана обвивна хартија, со нето содржина 20 кг, без обзир на бројот на парчињата во сандакот. Во еден сандак мора да биде стока од ист квалитет, а разликата на одделни парчиња во ист сандак не смее да биде поголема од 0,200 кг. При тресирането, мора под нозете да биде ставена чиста хартија. Секое парче мора да биде одделно завиткано, а главата одделно обвивена во чист пергамин папир.

8. Заклани гуски — печенки

Член 63

Закланите гуски — печенки според квалитетот можат да бидат: од I-ва и од II-ра класа.

Член 64

Во I-ва класа спаѓаат здрави, добро исхранети, затркадени гуски со црева, со кожа со нормално светлива боја, карактеристична за здрава и добро исхранета живина. Мораат да бидат добро искрвавени и добро искубени, без никулци од пердув или повреди од удири или оштетена кожа при кубењето. Трагите на крвта мораат да бидат сосема отстранети, а нозете добро исчистени. Тежината на одделно парче не смее да биде помала од 2.800 кг.

Член 65

Во II-ра класа спаѓаат здрави гуски, послабо исхранети од оние од I-ва класа, обработени првокласно, како и гуските од I-ва класа, само што кожата со удири или при кубењето во помала мерка е оштетена. Тежината на одделно парче од оваа класа не смее да биде помала од 2.600 кг.

Пакувањето на гуските — печенки се врши во нови, суви и чисти рендисани дрвени сандаци што мораат однатре да бидат обложени со чиста, бела неупотребувана обвивна хартија, со содржина на шест парчиња, без обзир на нивната тежина. Во секој сандак мора да биде стока од ист квалитет, а разликата во тежината на одделни парчиња не смее да биде поголема од 0,300 кг.

При тресирането под нозете мора да биде ставена чиста хартија. Секое парче мора да биде одделно завиткано, а главата одделно завиена во чист пергамин папир.

9. Заклани патки — печенки

Член 66

Закланите патки — печенки според квалитетот можат да бидат: од I-ва класа и од II-ра класа.

Член 67

I-ва класа

Во I-ва класа спаѓаат заклани патки, здрави, добро исхранети, затркадени, со нормално светлива боја на кожата, карактеристична за здрава и добро исхранета живина. Мораат да бидат со црева и добро искрвавени и искубени. Не смее да има никулци од пердув ниту од удири. Исто така кожата не смее да биде озледа при кубењето. Сите траги на крвта мораат да бидат сосема отстранети, а нозете добро исчистени.

Тежината на одделно парче не смее да биде помала од 1.400 кг.

Член 68

II-ра класа

Во II-ра класа спаѓаат закланите патки, здрави, нешто послабо исхранети, обработени првокласно, како и оние од I-ва класа, кај кои кожата со кубење или со удири во помала мерка е оштетена.

Тежина на одделно парче од оваа класа не смее да биде помала од 1.200 кг.

Пакувањето на закланите патки — печенки се врши во нови, суви, чисти дрвени рендисани сандаци, кои мораат однатре да бидат обложени со чиста, бела, неупотребувана обвивна хартија со нето содржина 12 кг, без обзир на бројот на парчињата во сандакот. Во секој сандак мора да биде стока од ист квалитет, а разликата во тежината на одделни парчиња не смее да биде поголема од 0,150 кг.

При тресирането под нозете мора да биде ставена чиста хартија. Секое парче мора да биде одделно завиткано, а главата одделно обвивена во чист пергамин папир.

XI. ПАКОВАЊЕ НА ЗАКЛАНАТА ЖИВИНА

Член 69

Закланата живина, наменета за извоз, наведена во членот 42 од овој правилник, се пакува со вложено поредување во сандаци со димензиите означени во следната табела:

1) за заклани пилиња

	Должина на стран. од 1 дел			Челни страни од 1 дел			Капак и дно в по- прег и 3 дужни латени				Дименз. на триагалести к'ошиња	Нето содржина на сандукат
	долж.	шир.	деб.	дуж.	шир.	деб.	шир.	деб.	шир.	деб.		
A	550	90		350	90	7	40	4	25		20/20	1 кг
B	570	100	7	360	100	9	40	4	25	4	20/20	8 или 9 кг
B	595	110	7	380	110	9	40		25	4	20/20	10, 11 или 12
Г	650	125	7	400	125	9	40	4	25	4	20/20	14 или 15 кг
Д	700	130		430	130		40	4	25	4	20/20	16 до 18 кг кокошки и патки

2) за заклани гуски — печенки

Г	100	140		130	140	10	40	4	25	4	20/20	6 парч., без обзир на тежината
или												
Од два дела				Од четири дела								
Е	88	60	8	37	150	12	70	4			30/30	6 парчиња

3) за заклани клукани гуски

Ж	130	100		400	230	15	80				30/30	30 кг
---	-----	-----	--	-----	-----	----	----	--	--	--	-------	-------

4) за заклани мисирки

З	880	100	11	530	230	8	110	10			30/80	45 кг
---	-----	-----	----	-----	-----	---	-----	----	--	--	-------	-------

Забелешка: Кај ставот 3 челните страни можат да бидат од 2 дела. Во тој случај двата дела мораат да бидат припоени еден до друг. Надворешната страна од штиците од кои се изработени сандациите за пакување заклана живина наменета за извоз мора да биде рендисана, а внатрешната од фин рез.

Душмето и капакот на сандакот А, Б, Ц, Д, Е и Ф изработени се од лајсни и вградени во сандак во решеткаста форма.

Член 70

Начин на означувањето на закланата живина

Сандациите со заклана живина наменета за извоз мораат да ги носат следниве ознаки: на двете челни страни во горниот лев агол број на парчињата, а до таа ознака и во иста височина скусена ознака на видот на стоките, на пример:

Pi Пилиња
P Млади петлови
Ps Стари петлови
K Кокошки
M Бисерки
C Мисирки
Cm Мисирки
Cs Стари мисирки
Cms Стари мисирки
Gd Клукани гуски
Gc Клукани гуски — кинати
Gr Гуски — печенки
Pd Клукани патки
Pc Клукани патки — кинати
Pr Патки — печенки

Овие ознаки мораат да бидат напишани со латиница.

Височината на буквите мора да изнесува 5 см.

Во горниот десен агол и во иста височина се става нето содржината во килограми. Среди челната страна мора да биде ставен заштитниот знак (ако

го има претпријатието), а под него името на извозникот.

На страничните страни од сандакот мора да биде натиснат со масна боја или со огнен жиг натписот „Југославија“ — со латиница. Должината на овој натпис мора да биде 20 см, а височина на буквите 3 см.

XII. УТЕПАНИ ЗАЈАЦИ

Член 71

Утепаните зајаци наменети за извоз мораат да бидат исчистени од крв, а крзното насуво исчистено. Не смеат да бидат искинати со куршум. Мочните меури мораат да бидат испразнети, а главите завиткани во чиста неупотребувана пергамин хартија. Месото мора да им одговара на општите прописи за употребливоста за човечка исхрана. Зајациите мораат да бидат престо замрзнати во издолжена положба. Тежината на одделно парче најмалу 3 кг.

Утепаните зајаци се испраќаат во вагони — ладилници или во камиони — ладилници, на летви по 10 парчиња, сортирани според тежината, со означување на вкупната тежина врз секоја летва.

Член 72

Овој правилник влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Бр.10472

13 јули 1956 година

Белград

Сојуз на
селскостопанските
комори на ФНРЈ
Претседател
на управниот одбор,
Иван Буковий, с. р.

Сојузна
надворешнотрговска
комора
Претседател
на управниот одбор,
Руди Колак, с. р.

418.

Брз основа на чл. 5 Уредбата за контрола на квалитетот на селскостопанските производи наменети за извоз („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 32/53), Сојузната надворешнотрговска комора и Сојузот на селскостопанските комори на ФНРЈ по потврда од Сојузниот Државен секретаријат за работи на стокониот промет и со согласност од Комитетот за надворешна трговија, пропишуваат

П РА В И Л Н И К ЗА НАЧИНОТ НА ВРШЕЊЕ КОНТРОЛА НА КВАЛИТЕТОТ НА МЕСОТО ОД ДОБИТОК И ЖИВИНА НАМЕНЕТО ЗА ИЗВОЗ

I. Општи одредби

Член 1

Одредбите од овој правилник го утврдуваат начинот на контролирањето на квалитетот на месото од заклати говеда, овци, свињи и живина наменето за извоз.

Член 2

Месото за човечка исхрана споменато во претходниот член, наменето за извоз, задолжително подлежува на контрола за да би се утврдило дали со својот квалитет и со начинот на означувањето и опремата им одговара на пропишаните за извоз.

Член 3

Контролата се врши задолжително на товарните станици или во товарните луки, а ја вршат ветеринарните инспектори определени со Листата на Сојузната надворешнотрговска комора за вршење контрола на квалитетот на месото наменето за извоз (во натамошниот текст: контролори).

За случај овластениот контролор да е времено отсутен контролата може да ја изврши контролор од друга товарна станица, но во тој случај тој мора да биде за тоа известен од страна на извозникот најмалку два дена постојано.

Член 4

За вршење контрола на квалитетот на месото наменето за извоз контролорот мора да има легитимација со која го докажува својството на контролор.

Оваа легитимација на контролорот му је издава Сојузната надворешнотрговска комора.

Член 5

Извозникот односно неговиот застапник е должен благавременно, а најдоцна 24 часа пред секое товарење на месото чија контрола е задолжителна, да го извести за тоа контролорот, известувајќи го; за видот и количината на месото што ќе се товари, за месото каде ќе се товари тоа и за транспортното средство во кое ќе се товари, како и за датумот на утоварот.

II. Начин на прегледот на квалитетот

Член 6

При контролата на квалитетот на месото наменето за извоз, контролорот ќе утврди:

- 1) дали месото му одговара на пропишаниот извозен квалитет и дали ги има пропишаните ознаки;
- 2) дали месото е претходно прегледано од надлежниот ветеринар, кој треба да потврди дека тоа во сето им одговара на важечките ветеринарни здравствени прописи;
- 3) дали месото е разладено и смрзнато, спрема тоа како гласи договорот со купувачот. (Разладено е она месо чија внатрешна температура изнесува при утоварот од -1°C до $+4^{\circ}\text{C}$, а смрзнато е она месо чија внатрешна температура е под -5°C при утоварот);
- 4) дали транспортното средство во сето е годно за превоз на месо и дали е прописно исчистено, дезинфикувано и разладено.

III. Издавање уверение

Член 7

Ако контролорот за време на контролата при утоварот на товарната станица утврди дека месото

наменето за извоз им одговара на пропишаните услови во поглед на квалитетот, ќе го издаде пропишаното уверение на (сертификат) дека односните стоки можат да се извезуваат во странство.

Уверението (сертификатот) се издава на посебниот формулар издаден од страна на Сојузната надворешнотрговска комора, во четири истоветни примерка, од кои два примерка контролорот приложува кон товарниот лист да ги следат стоките, третиот примерок и' го упатува на Сојузната надворешнотрговска комора, а четвртиот го задржува за своја евиденција.

Контролорите се должни, да и' ги доставуваат копиите од издадените уверенија и од решенијата за забрана на извозот на Сојузната надворешнотрговска комора на крај на секоја недела, додека копиите од уверенијата и решенијата издадени на крај на месецот, задолжително да ги доставуваат на првиот ден од наредниот месец, не чекотки го седумдневниот срок.

Вториот примерок од уверението за квалитетот што ги следи стоките, го задржува на граница пограничната царинарница за своја евиденција. Потврдените купони од вакви уверенија, заверени со свој печат и со потпис, царинарницата и' ги доставува осумдневна на Сојузната надворешнотрговска комора.

Член 8

Ако контролорот за време на контролата на товарната станица утврди дека месото наменето за извоз не му одговара на пропишаниот квалитет или дека тоа не е прописно означено, нема да го издаде уверението од членот 7 став 1 од овој правилник, туку ќе издаде решение за забрана на извозот, во кое ќе ги наведе причините поради кои не можел да го издаде уверението.

Решението за забрана на извозот ќе го издаде контролорот во три истоветни примерка. Првиот примерок контролорот му го предава на извозникот, вториот и' го упатува на Сојузната надворешнотрговската комора, а третиот го задржува за своја евиденција.

Против решението на контролорот за забрана на извозот од ставот 1 на овој член недоволната страна може да и' изјави жалба на Сојузната надворешнотрговска комора во рок од осум дена од почетокот на решението. Жалбата и' се предава непосредно на Сојузната надворешнотрговска комора.

Член 9

Контролорите се должни да водат посебен хронолошки регистар на сите издадени уверенија, како и на решенијата за забрана на извозот.

VI. Преодни и завршни одредби

Член 10

Трошоците на контролата ги регулира посебна тарифа.

Овие трошоци, како и евентуалните патни трошоци на контролорите, паѓаат на товар на извозникот што го извезува месото и тој му ги исплатува непосредно на контролорот по извршената контрола на месото, без обзир дали во конкретен случај дошло до издавање на извозно уверение (сертификат) или до забрана на извозот.

Член 11

Овој правилник влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Бр. 9500

13 јули 1956 година

Белград

Сојуз на
селскостопанските
комори на ФНРЈ
Претседател
на управниот одбор,
Иван Буковиќ, с. р.

Сојузна
надворешнотрговска
комора
Претседател
на управниот одбор,
Руди Колак, с. р.

449.

Врз основа на членот 5 од Уредбата за контрола на квалитетот на селскостопанските производи наменети за извоз („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 32/55), Сојузната надворешнотрговска комора и Сојузот на селскостопанските комори на ФНРЈ со потврда од сојузниот Државен секретаријат за работи на стокониот промет и со согласност од Комитетот за надворешна трговија, пропишуваат

П РА В И Л Н И К

ЗА НАЧИНОТ НА ВРШЕЊЕ КОНТРОЛА НА КВАЛИТЕТОТ НА СВЕЖОТО ОВОШЈЕ И СВЕЖИОТ ЗАРЗАВАТ НАМЕНЕТИ ЗА ИЗВОЗ

1. Општи одредби

Член 1

Со одредбите од овој правилник се утврдува начинот на контролирањето на квалитетот на свежото овошје на сливите, грозјето, јабolkите, крушите, праските, кајсиите, дуњите, црешите, вишњите, рибизлите, јаготката, малината, капинките, боровниците, оревите и лешниците (и на свежиот зарзават на морковот, цвеклата, цвеклата, младиот копир, младиот кромид, кромидот, прасот, лукот, шпарглата, зелката, келот, карфиолот — цветача, келерабата, краставиците, сататата, шпанакот, боранијата, грашокот во мауни, пиперката, патлижаните, тиквичките, дињите и лубениците) наменети за извоз.

Член 2

Свежото овошје и свежиот зарзават наменети за извоз, споменати во претходниот член, задолжително подложуваат на контрола за да се утврди дали со својот квалитет или со начинот на пакувањето и означувањето на амбалажата им одговараат на одредбите пропишани во југословенските стандарди.

Контрола на квалитетот се врши задолжително на товарните станици, а ја вршат стручни лица — контролори определени за тоа со Листата на Сојузната надворешнотрговска комора.

На товарните станици каде не постојат контролори, контролата на квалитетот ќе ја вршат контролори од најблиската товарна станица.

Член 4

За вршењето на контролата на квалитетот на свежото овошје и свежиот зарзават наменети за извоз од членот 1 на овој правилник контролорот мора да има легитимација, со која го докажува својството на контролор.

Оваа легитимација на контролорот му ја издава Сојузната надворешнотрговската комора.

Член 5

Извозникот односно нетовниот застапник е должен благовремено, а најдоцна на 24 часа пред секое товарење на производи чија контрола е задолжителна, да го извести за тоа контролорот, известувајќи го: за видот, пакувањето и количината на стоките што ќе се товарат, за местото каде ќе се товарат и за транспортното средство во кое ќе се увозат, како и за датумот на товарењето.

II. Начин на прегледот на квалитетот

Член 6

Контролата на квалитетот на свежото овошје и свежиот зарзават наменети за извоз се врши задолжително пред отпремарњето на стоките.

Контролорот со прегледот ќе контролира најмалку 5% од стоките, по свој избор.

За време на контролата контролорот ќе води сметка за тоа да не се оштетат контролираните стоки и амбалажата.

Член 7

За време на контролата на стоките што се отпремаат во пропишани обврски, контролорот ќе утврди:

1) дали стоките му одговараат на пропишаниот квалитет и на определените услови во поглед на начинот на пакувањето и означувањето на амбалажата според југословенските стандарди и дали амбалажата е изработена спрема пропишаниот југословенски стандард за односната амбалажа;

2) дали свежото овошје и свежиот зарзават наменети за извоз се навистина свежи, скоро приготвени стоки. Свежото овошје или свежиот зарзават што чекал два до три дена поради недостаток на вагони или други причини, не може да се смета како свежа стока и нејзиниот извоз не смее да се дозволи;

3) дали транспортното средство е годно за транспортирање определени стоки, и дали транспортното средство поради својата слаба чистота, странски мризби, влажност и друго, не ќе влијае штетно врз квалитетот на стоките при транспортот;

4) дали се постојат на стоките што се товарат не ја преминува границата определена за транспортирање на односниот вид стоки во определено средство;

5) дали завоите (сандаци — амбалажа) се нови и изработени според прописите на југословенските стандарди. Не се дозволува извоз на свежо овошје и свеж зарзават во стара употребувана амбалажа или во амбалажа што поцрнела или испукала поради стоење на староматеријал или во амбалажа чија тара преминува 10% од вкупната тежина на употребаното овошје или зарзават;

6) дали завоите (амбалажата) се исправно наполнети со стоки (не смеат да бидат преполнети со свежи стоки), да не би се гнечиле стоките и да не спортот и дали се исправно поставени во транспортот би се спречила нивната вентилација за време на транспортното средство, за да не би дошло до превртување и оштетување на стоките за време на транспортот. За ради подобра стабилност, челните страни од дрвените завои мораат да бидат секогаш поставени во правец на движењето на возилото.

Ако кога ќе се заврши со товарењето в средината празен простор в средината меѓу дрвените обвивки (сандаци) тој мора да се пополни со дрвени чивии или со парчиња од дрва, да не би дошло до поместување на завоите за време на транспортот.

Член 8

Ако се транспортираат стоките во растурена состојба, контролорот ќе утврди:

1) дали свежото овошје или свежиот зарзават му одговара на пропишаниот југословенски стандард;

2) дали транспортното средство е годно за транспорт на односните стоки воопшто, и дали поради својата слаба чистота, странски мризби, влажност и друго штетно ќе влијае врз квалитетот на стоките при транспортот;

3) дали транспортното средство е разделено на пропишаните оддели, дали одделите се разделени на пропишаните прегради JUS D. F 1.035 и дали транспортното средство и превозните се обележени со чиста неупотребувана хартија.

III. Издавање на уверението за квалитетот

Член 9

Ако контролорот за време на контролата на товарната станица утврди дека производот наменет за извоз во поглед на квалитетот им одговара на условите пропишани во југословенскиот стандард за односните стоки, ќе го издаде пропишаното уверение (центрификат) дека односните стоки можат да се извезат во странство.

Уверението (центрификатот) се издава на посебниот формулар издаден од страна на Сојузната надворешнотрговска комора, во 4 истоветни примерка. Два примерка контролорот приложува кон товарниот лист да ги следат стоките, третиот и го доставува седмудневно на Сојузната надворешнотрговска комора, а четвртиот го задржува за своја евиденција.

Уверенијата издадени на крај на месецот контролорите се должни да и' ги доставуваат на Сојузната надворешнотрговска комора првиот ден на наредниот месец, не чекајќи го седумдневниот срок.

Вториот примерок од уверението за квалитетот што ги следи стоките, го задржува на граница пограничната царинарница за своја евиденција, потврдените купони од ваквите уверенија, заверени со свој печот и потпис, царинарницата и' ги доставува седумдневно на Сојузната надворешнотрговска комора.

Член 10

Ако контролорот за време на контролата на товарната станица утврди дека производот наменет за извоз не му одговара на пропишаниот квалитет и на определените услови во поглед на начинот на пакувањето и означувањето на амбалажата спрема југословенските стандарди, нема да го издаде уверението од членот 9 став 1 од овој правилник, туку ќе издаде решение за забрана на извозот во кое ќе ја наведе причината поради која не можел да го издаде уверението.

Решението за забрана на извозот ќе го издаде контролорот во три истоветни примерока, од кој еден примерок му предава на извозникот, вториот и' го упатува на Сојузната надворешнотрговска комора, а третиот го задржува за своја евиденција.

Против решението на контролорот за забрана на извозот од ставот 1 на овој член, недоволната страна може да и' изјави жалба на Сојузната надворешнотрговска комора во рок од осум дена од приемот на решението. Жалбата и' се предава непосредно на Сојузната надворешнотрговска комора.

Член 11

Контролорите се должни да водат посебен хронолошки регистар на сите издадени уверенија за квалитетот како и на решенијата за забрана на извозот.

IV. Вагони и начин на сложување на завоите (амбалажата) со стоки во вагоните

Член 12

Селскостопанските производи од членот 1 на овој правилник се товарат во вагони — ладилници и во камиони — ладилници или во вагони од серијата „ГО“ со отвори за проветрување и со ознаката „РИВ“, а во недостаток на овие вагони по исклучок можат да се товарат и во вагони од серијата „Г“ со ознаката „РИВ“ и со вратничина од тел.

Свежите јаболки, оревите, лешниците и дуњите можат да се транспортираат и со брод.

За време на транспортот на свежото овошје или свежиот зарзават, вентилационите отвори на транспортното средство мораат да бидат отворени.

Завоите со свежо овошје и со свеж зарзават мораат да бидат поредени во редови така да се држат чврсто меѓусебно, за време транспортот да не би се поместувале од своето место.

Член 13

Свежото овошје може да се товари, и тоа:

1) свежите сливи (сливите пожегачи и другите свежи сливи) во вагон од 10 тони — најмногу 8 тони.

Свежите сливи пожегачи од III квалитет и другите свежи сливи од квалитет можат да се товарат и во отворено пакување (ринфуза) во цистерни, а по исклучок и во вагони обложени со исправна (неискината) цирада — до носивоста на вагонот;

2) свежото грозје во вагон од 10 тони — најмногу 6 тони, а во вагон од 15 тони — најмногу 8 тони, и во вагон од 20 тони — најмногу 10 тони;

3) свежите јаболки екстра квалитет, од I квалитет или од II квалитет — до 80% од носивоста на вагонот, а јабolkите од III квалитет — до носивоста на транспортното средство.

При товарењето во растурена состојба се позволява дебелина на слојот на јабolkите до 1,20 м височина;

4) праските, кајсиите, преците и вишните во вагон од 10 тони — најмногу 6 тони, а во вагон од 15 тони — најмногу 7 тони;

5) рибизлите, јаготките, малините, капинките и боровниците во вагон од 10 тони — најмногу 5 тони, а во вагон од 15 тони — најмногу 6 тони;

6) крушите и дуњите во вагон од 10 тони — најмногу 7 тони, а во вагон од 15 тони — најмногу 8 тони;

7) оревите со лушпа, јатките на оревите, лешниците со лушпа и јатките на лешниците се товарат до носивоста на вагонот.

Член 14

Свежиот зарзават може да се товари, и тоа:

1) салатата, боранијата, грашокот во мауни, пиперките, прасот, младиот кромид, карфиолот, келот и зелката во вагон од 10 тони — најмногу 5 тони, а во вагон над 10 тони — најмногу 6 тони;

2) морковот, цвеклата, рдоквите, младиот компир, келерабата, краставиците, патлицианите и тиквичките во вагон од 10 тони — најмногу 6 тони, а во вагон над 10 тони — најмногу 7 тони;

3) дињите и лубениците (ако се пакувани во завои) во вагон од 10 тони — најмногу 6 тони, а во вагон над 10 тони — најмногу 8 тони, а ако се транспортираат во растурена состојба — најмногу 10 тони;

4) кромидот и лукот (ако се пакувани во вреќи) во вагон од 10 тони — најмногу 8 тони, а ако се пакувани во сандаци — до носивоста на вагонот.

Кромидот и лукот можат да се транспортираат и со брод.

Ако се транспортираат со брод или со шлеп, вреќите со кромид или со лук мораат да се поредат во крстови со височина најмногу два метра. Во тој случај меѓу секој ред мораат да се остават премини — ходници со широчина од најмалу 0,30 м заради вентилација, за да не би се впалил — изникнал лукот за време транспортирањето.

V. Преодни и завршни одредби

Член 15

Трошоците на контролата ги регулира одделна тарифа.

Овие трошоци, како и евентуалните патни трошоци на контролорите, паѓаат на товар на извозникот што ги извезува стоките и тој му ги исплатува непосредно на контролорот по извршениот преглед на стоките, без обзир на тоа дали во конкретен случај дошло до издавање на извозно уверение (сертификат) или не.

Член 16

Со влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи. Правилникот за квалитетот и начинот на пакувањето и означувањето на сливите, грозјето, јабolkите и оревите наменети за извоз („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 48/55), освен неговите одредби за сувата слива, и одредбите од Правилникот за начинот за вршење контрола на квалитетот на сливите, грозјето, јабolkите и оревите наменети за извоз („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 48/55), освен неговите одредби за начинот на прегледот на квалитетот на сувите сливи наменети за извоз.

Член 17

Контролата на квалитетот на свежото овошје и на свежиот зарзават според одредбите од овој правилникот ќе се применува од денот на влегувањето во сила на овој правилник.

Член 18

Овој правилник влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Бр. 10177

13 јули 1956 година

Белград

Сојуз на

селскостопанските
комори на ФНРЈ

Претседател

на управниот одбор,
Иван Вуковиќ, с. р.

Сојузна
надворешнотрговска
комора

Претседател

на управниот одбор,
Руди Колак, с. р.

450.

Врз основа на членот 3 став 3 од Уредбата за контрола на квалитетот на селскостопанските производи наменети за извоз („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 32/55), Сојузната надворешнотрговска комора и Сојузот на селскостопанските комори на ФНРЈ, со потврда од сојузниот Државен секретаријат за работи на стоковниот промет и со согласност од Комитетот за надворешна трговија, пропишуваат

П РА В И Л Н И К**ЗА КВАЛИТЕТОТ И ЗА НАЧИНОТ НА ПАКУВАЊЕТО И ОЗНАЧУВАЊЕТО НА ГРАВОТ ВО ЗРНО НАМЕНЕТ ЗА ИЗВОЗ****I. ОПШТИ ОДРЕДБИ****Член 1**

Со одредбите од овој правилник се утврдува извозниот квалитет на гравот во зрно и начинот на неговото пакување и означување.

Член 2

Гравот во зрно наменет за извоз се дели на: јадар грав, средно јадар грав и дробен грав.

Во јадриот грав спаѓаат: тетовенот и другите сорти на јадар грав што не минува низ решето $\varnothing$ 9 м/м.

Во средниот јадар грав спаѓаат сортите: градиштанец, трешњевец, бокини, мандалон, кокс, рибничан и другите сорти на средно јадар грав што не преминува низ решето $\varnothing$ 6 м/м.

Во ситниот грав спаѓаат сортите пасулица, перла и другите сорти на дробен грав.

Гравот во зрно, наменет за извоз, според квалитетот може да биде: од екстра квалитет, од I квалитет и од II квалитет.

Член 3**Екстра квалитет**

Во екстра квалитетот спаѓаат сортите: на јадриот грав, на средно јадриот грав и на ситниот грав.

Гравот од овој квалитет мора да биде со рака тробен, од иста сорта и од исто берење, а зрната здрави, чисти и суви, уедначени според бојата и големината (калибрирани).

Гравот од овој квалитет не смее да има зрна оштетени од болест, од штетници или од механички повреди, ниту потемнати, збрчкани или валкани зрна, како ни зрна од друга боја или друга големина, и не смее да има органски или аноргански состојни ниту туѓи миризби.

Не се толерира најмногу 1% зрна механички оштетени или напукнати, и најмногу 0,5% туѓи состојни.

Член 4**I квалитет**

Во I квалитетот спаѓаат сортите: на јадриот грав, на средно јадриот грав и на дробниот грав.

Гравот од овој квалитет мора да биде од иста сорта и од исто берење, а зрната мораат да бидат здрави, чисти и суви, уедначени според бојата и големината (калибрирани).

Гравот од овој квалитет не смее да има зрна оштетени од болести, од штетници или од механички повреди, ниту потемнати, збрчкани или нечисти зрна, како ниту зрна од друга боја или друга големина, и не смее да има органски или аноргански состојни ниту туѓи миризби.

Кај гравот од овој квалитет не се толерираат најмногу 1% зрна од друга боја, најмногу 2% зрна расипани или механички оштетени, најмногу 10% зрна од друга сорта или големина и најмногу 1% туѓи состојни.

По исклучок, кај гравот од I квалитет од родот на 1955 не се толерираат до 10% збрчкани зрна.

Член 5**II квалитет**

Во II квалитетот спаѓа гравот од сите големина и од сите сорти.

Гравот од овој квалитет мора да биде решетан, но не мора да биде уедначен според големината, зрната мораат да бидат здрави, чисти, суви, од исто берење, од иста боја и не смее да има зрна оштетени од болести, од штетници или од механички повреди, како ниту зрна потемнати или валкани а зрна од друга боја може да има најмногу 3%, зрна расипани или со механички повреди најмногу 4%, а туѓи состојни најмногу 1% и не смее да има туѓи миризби.

По исклучок, кај гравот од овој квалитет од родот на 1955 не се толерираат до 15% збрчкани зрна.

Член 6

Гравот од екстра квалитет се пакува во нови јутени вреќи JUS FG4.020 бр. 9 од 50 кг. Бруто тежината на вреќите мора да биде егализирана — изедначена. Во недостаток на овие вреќи, по исклучок, гравот може да се пакува и во вреќи од други димензии, под услов вреќите да се нови и бруто тежината на вреќите да е секогаш егализирана — изедначена.

Гравот од I квалитет и гравот од II квалитет по исклучок можат да се отпраќаат и во растурена состојба, (ринфуза), под услов душмето и зидовите на вагонот да се обложени со чиста неупотребувана обвивна хартија. При отпраќањето во растурена состојба гравот се товари до носивоста на вагонот, без обзир на дебелината на слојот.

II. НАТПИСИ И ОЗНАКИ НА АМБАЛАЖАТА**Член 7**

На вреќите во кои се извезува гравот во зрно, се ставаат со латиница следниве ознаки:

- 1) име на извозникот;
- 2) вид и квалитет на стоката (на пример: „Грав Е“, „Грав I“ или „Грав II“);
- 3) бруто тежина на вреќата.

Покрај овие ознаки мора секогаш да биде натписан со неизбришлива сина боја натписот „Југославија“ — со латиница. Должината на овој натпис мора да изнесува 30 см, а височината на буквите 4 см.

Овие ознаки се ставаат само врз едната страна од вреќата.

Ако купувачот бара гравот во зрно да се пакува во негови вреќи овие не мораат да бидат нови и не мораат да ги носат горните ознаки, но бруто тежината во вреќи мора да биде егализирана.

III. ВАГОНИ И УТОВАРНА ТЕЖИНА**Член 8**

Гравот во зрно, наменет за извоз се товари во вагони од серијата „Г“ со решетки и со ознаката „РИБ“, и во затворени камиони снабдени со уреди за вентилација.

Гравот во зрно може да се транспортира и со брод, но само во вреќи.

За време на транспортот на гравот во зрно вентилационите отвори на транспортното средство мораат да бидат отворени.

Во транспортното средство може да се товари грав во зрно до носивоста на транспортното средство.

Член 9

Овој правилник влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Бр 10178

13 јули 1956 година

Белград

Сојуз на
селскостопанските
комори на ФНРЈ
Председател
на управниот одбор,
Иван Букиќ, с. р.

Сојузна
надворешнотрговска
комора
Председател
на управниот одбор,
Руди Колак, с. р.

451.

СООПШТЕНИЕ ЗА НАЈВИСОКИТЕ ОТКУПНИ ЦЕНИ НА ЖИТАТА

I. Овластените претставници на републичките заедници на претпријатијата за промет и преработка на житата на својот состанок одржан во Дирекцијата за исхрана на ФНРЈ на 13 јули 1956 година се договориле, во смисла на овластувањето од точ. 4 и 5 на Решението за контрахирањето и за откупните цени на житата („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 33/54, 43/54, 9/55 и 31/55), за највисоките откупни цени на житата.

II. Спрема постигнатиот договор стопанските организации што според одредбите од чл. 1 и 2 на Уредбата за прометот на житата („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 31/55) се овластени да купуваат жита непосредно од производителите можат да плаќаат следни највисоки откупни цени, и тоа динари за 1 килограм:

1) за количините чија испорака е договорена пред сеидбата (контрахирали пред сеидбата):

пченица	29
'рж	25
јачмен обичен	25
овес	25
пченка	25

2) за количините чија испорака е договорена во текот на вегетацијата, како и за количините што се собираат како уем од вршалки и мелници:

пченица	27
'рж	23
јачмен обичен	23
овес	23
пченка	23

3) за количините чија испорака не е однапред договорена (за неконтрахираните вишоци):

пченица	25
'рж	21
јачмен обичен	21
овес	21
пченка	21

III. Горните цени важат за квалитетот определен во точката 6 од Решението за контрахирањето и откупните цени на житата („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 33/54 и 31/55), франко магацин, вагон или шлеп, по избор на купувачот.

IV. Со цените од точката II на ова соопштение согласен е Сојузот на селскостопанските комори на ФНРЈ и ги одобри сојузниот Државен секретаријат за работи на стоковниот промет со своето решение бр. 998 од 13 јули 1956 година.

Од Дирекцијата за исхрана

Бр. 782

14 јули 1956 година

Белград

СОДРЖИНА:

428. Уредба за стипендиите за школување и усовршување во странство — — — — —	Страна 621
429. Одлука за начинот на утврдувањето на почетниот фонд на обртните средства на стопанските организации — — — — —	623

Страна

430. Одлука за дополнување на Одлуката за употребата на средствата за самостојно располагање на стопанските организации — — — — —	625
431. Одлука за дополнување на Одлуката за давање надоместок (регрес) при продажбата на увезениот приплоден добиток — — — — —	625
432. Одлука за именување нови членови на Одборот за народно здравје на Сојузниот извршен совет — — — — —	625
433. Одлука за измена на Одлуката за постапката со странските средства за плаќање остварени со услужна дејност — — — — —	625
434. Правилник за измени на Правилникот за стручната спрема на работниците на работа во угостителските претпријатија и дуќани — — — — —	626
435. Решение за измена и дополнување на Решението за забрана на извозот и за контингентирање на производите наменети за извоз — — — — —	626
436. Решение за начинот на утврдувањето на разликата во цените при извозот на опрема — — — — —	626
437. Упатство за начинот на употребата на делот од странските средства за плаќање што му припаѓа на извозникот на стоки — — — — —	627
438. Решение за височината на интересите на кредитите и средствата на банките кај Народната банка — — — — —	627
439. Решение за југословенските стандарди за елементите на стегалките — — — — —	627
440. Решение за југословенските стандарди за елементите на стегалките, вијците, навртките, рачките, рачкиците, ракуниите и навоите — — — — —	628
441. Решение за југословенските стандарди од областа на моторите со внатрешно согорување и на моторните возила — — — — —	628
442. Решение за југословенските стандарди за клучеви и елементи на стегалките — — — — —	628
443. Решение за измена на Решението за југословенските стандарди за методите за испитување постојаноста на бојосвањето на текстилот и на текстилните бои — — — — —	629
444. Одлука за измени и дополнувања на Одлуката за давање премии на селскостопанските производители за соотн. семе од пченица, 'рж, озим јачмен, овес, ориз и соја — — — — —	629
445. Правилник за квалитетот на добитокот за колење наменет за извоз — — — — —	630
446. Правилник за начинот на вршење контрола на квалитетот на добитокот за колење наменет за извоз — — — — —	632
447. Правилник за квалитетот на месото од добиток и живина наменето за извоз — — — — —	633
448. Правилник за начинот на вршење контрола на квалитетот на месото од добиток и живина наменето за извоз — — — — —	640
449. Правилник за начинот на вршење контрола на квалитетот на свежото овошје и свежиот зарзават наменети за извоз — — — — —	641
450. Правилник за квалитетот и за начинот на пакувањето и означувањето на гравот во зрно наменет за извоз — — — — —	643
451. Соопштение на највисоките откупни цени на житата — — — — —	644

Издавач: „Службен лист на ФНРЈ“ — новинско-издавачко претпријатие — Белград, Улица Краљевик Марко бр. 9. — Директор и одговорен уредник Слободан М. Нешовиќ, Улица Краљевик Марко бр. 9. Печат на Белградскиот графички завод, Белград